

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 33 Год. LXVI

Вторник, 9 март 2010

Цена на овој број е 220 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

| Стр. | | Стр. |
|------|---|------|
| 578. | Закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование.... | 2 |
| 579. | Закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование.. | 10 |
| 580. | Одлука за давање согласност на Финансиски план за изменување на Финансискиот план на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за 2010 година..... | 15 |
| 581. | Правилник за постапките и начинот на набљудувања и мерења на квалитативните карактеристики на водите во мрежата на хидролошките станици..... | 15 |
| 582. | Решение од Комисијата за хартии од вредност..... | 23 |
| 583. | Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија..... | 23 |
| 584. | Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на сервисни услуги кои се користат во болничката здравствена заштита..... | 24 |
| 585. | Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за системи за илеостоми, колостоми и уростоми, плочки и паста, што паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија..... | 24 |
| 586. | Правилник за утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средствата кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од листата на лекови на товар на средствата на Фондот..... | 25 |
| 587. | Објава за просечната месечна плата по работник за месец февруари 2010 година..... | 26 |
| | Огласен дел..... | 1-84 |

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

578.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ- ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за средното образование,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 март 2010 година.

Бр. 07-1059/1
3 март 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горче Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Во Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ број 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008 и 92/2008), членот 11 се менува и гласи:

„Средно училиште може да се основа, ако:

- постојат потреби на општината, градот Скопје, односно државата од одреден вид кадри,
- се донесени наставни планови и програми за воспитно-образовна работа,
- се обезбедени соодветни простории и опрема за остварување на средното образование,
- со финансиски план е обезбедено одржливо ниво на финансирање најмалку за една генерација на ученици во училиштето,
- е обезбеден потребен број лица кои ги исполнуваат условите утврдени за наставници и стручни соработници во средното образование, кои дале изјава дека ќе се пријават на јавниот оглас и дека ќе засноваат работен однос, ако на јавниот оглас бидат избрани и
- се исполнети и другите услови кои се утврдени со нормативите и стандардите за основање на средно училиште заради вршење на средно образование.

Условите од ставот 1 алинеи 2, 3, 4, 5 и 6 на овој член важат и при основање на приватно средно училиште.

Нормативите и стандардите од ставот 1 алинеја 6 на овој член за основање на средно училиште ги донесува министерот надлежен за вршење на работите од областа на образованието (во натамошниот текст: министерот), на предлог на Бирото за развој на образованието.“

Член 2

По членот 11 се додаваат три нови члена 11-а, 11-б и 11-в, кои гласат:

„Член 11-а

Покрај условите утврдени во членот 11 од овој закон, за основање на приватно средно училиште основачот треба да приложи банкарска гаранција дека ќе биде

во состојба да ги надомести средствата кои учениците ги уплатиле на приватното средно училиште кое престанало со работа и другите трошоци кои ќе ги имаат учениците заради префрлувањето во друго средно училиште во земјата.

Висината на банкарската гаранција од ставот 1 на овој член ја утврдува министерот во зависност од бројот на предложените паралелки во елаборатот за основање, како и од висината на надоместокот кој се уплаќа за школување.

Основачот на приватното средно училиште кон барањето одобрење за основање на приватно средно училиште доставува и наставни планови и програми усогласени со Концепцијата за државна матура, училишна матура и завршен испит.

Член 11-б

Постапката за основање средно училиште започнува со доставување на барање за одобрење за основање на средно училиште со елаборат за основање и предлог основачки акт за основање на средно училиште.

Член 11-в

Елаборатот за основање на средно училиште особено ги содржи: податоците за основачот, видот, односно видовите на средното образование кое ќе се остварува во средното училиште, наставните планови и програми, бројот на паралелки, просторните услови и опрема за остварување на средното образование, изворот на финансиските средства за вршење на средното образование, можноста за обезбедување на потребниот број наставници и стручни соработници кои можат да бидат вработени во средното училиште и план за начинот на кој ќе бидат исполнети другите услови кои се утврдени во нормативите и стандардите за основање на средно училиште.

Барањето за одобрење за основање на средно училиште со елаборатот за основање на средно училиште и предлог основачки акт за основање на средно училиште се доставува до Министерството.

За утврдување на исполнетоста на условите од членовите 11 и 11-а на овој закон министерот формира комисија составена од претставници од Министерството и Државниот просветен инспекторат.

За наставните планови и програми од ставот 1 на овој член дава мислење Бирото за развој на образованието, односно Центарот за стручно образование и обука.“

Член 3

Членот 12 се менува и гласи:

„Одлука за давање одобрење за основање на приватно средно училиште донесува Владата по претходно мислење од Министерството, Бирото за развој на образованието и Центарот за стручно образование и обука, доколку се исполнети условите утврдени во членот 11 став 1 алинеи 2, 3, 4, 5 и 6, како и условите од членот 11-а на овој закон.“

Член 4

Во членот 13 по зборот „одобрење“ се додаваат зборовите: „за основање на приватно средно училиште“.

Член 5

По членот 13 се додава нов член 13-а кој, гласи:

„Член 13-а

По донесувањето на одлуката за давање одобрењие за основање на приватно средно училиште, основачот донесува основачки акт, според предлогот на основачкиот акт од членот 11-б на овој закон кој бил приложен кон барањето на одобрење за основање на приватно средно училиште.“

Член 6

Во членот 15 став 1 алинеја 2 броевите: „2, 3 и 4“ се заменуваат со броевите: „2, 3, 4, 5 и 6“.

Член 7

По членот 15 се додава нов член 15-а, кој гласи:

„Член 15-а

Кога основачот ќе утврди дека престанала потребата од приватното средно училиште, или не е во состојба да ја финансира неговата дејност, тој известува за причините органот на управување на приватното средно училиште и другите соосновачи или содружници или акционерите кога основач е правно лице и им дава рок од најмалку 30 дена да одлучват дали приватното средно училиште ќе продолжи да работи со обезбедување на сопствени извори на финансиски средства, односно дали финансирањето на приватното средно училиште ќе го преземе еден од соосновачите, ако приватното средно училиште го основале два или повеќе соосновачи, или некој од содружниците или акционерите, ако основач на приватното средно училиште е едно правно лице.

Ако органот на управување, односно соосновач, содружник или акционер од ставот 1 на овој член го извести основачот дека не постојат услови за вршење на воспитно-образовната дејност со сопствени извори на финансирање или со средства на еден од соосновачите, односно содружник или акционер, основачот донесува одлука за престанок на приватното средно училиште. Во одлуката основачот е должен да го утврди начинот на кој учениците ќе го продолжат средното образование.

Ако средствата што основачот ги обезбедил за извршување на дадените гаранции не се доволни за остварување на правото на учениците да го продолжат школувањето, основачот за исполнување на дадените гаранции неограничено со целиот свој имот.

По донесувањето на одлуката за престанок, односно одземање на одобрението за основање на приватното средно училиште, министерот донесува решение за негово бришење од Централниот регистар за средни училишта и поднесува барање за бришење на приватното средно училиште од Централниот регистар.

Во случај на престанок на приватното средно училиште кога е исполнет условот од ставот 2 на овој член, или кога е одземено одобрението за основање на приватно средно училиште, министерот ќе донесе решение со кое ќе обезбеди завршување на учебната година на учениците во приватното средно училиште кое е во ликвидација или префрлување на учениците во друго средно училиште во земјата. Со решението ќе се активира и банкарската гаранција која ја дал основачот за да можат да се надоместат средствата кои учениците ги уплатиле на приватното средно училиште кое престанало со работа и другите трошоци кои ќе ги имаат учениците заради завршување на учебната година или префрлање во друго средно училиште.“

Член 8

Членот 16 се менува и гласи:

„Приватното средно училиште може да престане со стечај согласно со Законот за стечај.“

Банкарската гаранција што согласно со овој закон ја дава основачот на приватното средно училиште не влегува во стечајната маса и се користи исклучиво за намената за која е дадена согласно со овој закон.

Ако средствата од гаранцијата што согласно со овој закон ја дал основачот на приватното средно училиште и средствата од стечајната маса не се доволни за надомест за средствата што учениците ги уплатиле на приватното средно училиште кое престанало со работа и на другите трошоци што ќе ги имаат учениците заради

префрлувањето во други средни училишта во земјата, основачот одговара неограничено со целиот свој имот согласно со Законот за стечај и Законот за установите.“

Член 9

Во членот 21 ставот 1 се менува и гласи:

„Со наставните планови (во натамошниот текст: планови) и наставните програми (во натамошниот текст: програми) се уредуваат целите, наставните подрачја, теми и содржини, образовните стандарди и профилот на наставникот кој ја реализира наставата.“

Ставот 2 се брише.

Во ставот 3 кој станува став 2 по зборовите: „развој на образованието“ се додаваат зборовите: „и Центарот за стручно образование и обука“.

Ставот 4 станува став 3.

Член 10

Во членот 29-а став 1 зборовите: „Јавното средно“ се заменуваат со зборот „Средното“, а зборот „трета“ се заменува со зборот „втора“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„За обезбедување квалитет на наставата училишниот одбор на секои четири години донесува програма за развој на училиштето, во која се земени предвид резултатите од самоевалуацијата спроведена од страна на училишната комисија во соработка со Бирото за развој на образованието и Центарот за стручно образование и обука, советодавната и стручната помош од Бирото за развој на образованието, препораките од извештајот од интегралната евалуација спроведена од страна на Државниот просветен инспекторат, како и резултатите од екстерната евалуација содржани во годишниот извештај за работа на наставниците и стручните сботници од страна на Државниот испитен центар.“

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Извештајот со резултатите од самоевалуацијата училиштето го доставува до Државниот испитен центар.“

Во ставот 3 кој станува став 4 зборовите: „јавните средни“ се заменуваат со зборот „средните“.

Член 11

Во членот 42 став 7 по зборот „натпревари“ се става запирка и се додаваат зборовите: „результатите од екстерното проверување запишани во свидетелство за завршена година“.

Член 12

Во членот 45 ставовите 2, 3, 4, 5 и 6 се бришат.

Член 13

По членот 45 се додаваат три нови члена 45-а, 45-б и 45-в, кои гласат:

„Член 45-а

Следењето и проверувањето на напредокот и постигањето на успехот на учениците се врши со интерно и со екстерно проверување.

Ученникот има обврска на интерно и екстерно проверување на напредокот и постигањето на начин утврден со овој закон.

Интерното проверување на постигањето на успехот на учениците го вршат континуирано наставниците во училиштето според стандарди кои ги утврдува министерот на предлог на Бирото за развој на образованието и Центарот за стручно образование и обука.

Екстерното проверување се врши на крајот на секоја наставна година, освен за учениците во завршната година на средното образование, за кои екстерното проверување се врши по завршувањето на првото полугодие најдоцна до крајот на февруари во тековната учебна година.

Екстерното проверување го врши училишна комисија составена од пет члена: директор, стручен соработник и тројца наставници од училиштето.

Начинот на формирање и работење на училишната комисија, тајноста на материјалот за екстерно проверување, начинот и постапката на проверување на тестовите од училишната комисија, формата и содржината на извештајот ги пропишува министерот по предлог на Државниот испитен центар.

Екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците се врши со тестови кои ги изготвува Државниот испитен центар на предлог на Бирото за развој на образованието и Центарот за стручно образование и обука.

Екстерното проверување на постигањето на учениците од ставот 4 на овој член се врши по четири наставни предмети согласно со наставниот план, а врз основа на генерален распоред и правила изгответи од страна на Државниот испитен центар.

Врз основа на генералниот распоред од ставот 8 на овој член, училишната комисија подготвува интересен распоред по паралелки, наставни предмети и наставници за спроведување на екстерното проверување во училиштето. Интерниот распоред го усвојува наставничкиот совет на училиштето.

Резултатите од екстерното проверување на напредокот и постигањето на успехот на ученикот од ставот 4 на овој член не влијаат на општиот успех на ученикот, односно на неговите оценки. Резултатите од екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците училиштето ги запишува во свидетелството за завршена година.

Резултатите запишани во свидетелството од ставот 10 на овој член се еден од критериумите за запишување на ученикот во високообразовна установа.

Училишната комисија доставува извештај за спроведеното екстерно проверување до Државниот испитен центар.

Приватното средно училиште спроведува екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците и за истото само ги сноси трошоците. Висината на трошоците ја утврдува министерот врз основа на реално направените трошоци.

Член 45-б

Училишната комисија е должна согласно со генералниот распоред од членот 45-а став 8 на овој закон да организира дополнителен термин за екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците кои поради болест или други оправдани причини не биле во можност екстерно да бидат проверени.

Начинот на организирање и спроведување на екстерното проверување ги пропишува министерот по предлог на Државниот испитен центар.

Член 45-в

Ученикот или родителот има право да поднесе писмен приговор до училишната комисија и да направи увид на тестот од членот 45-а став 7 на овој закон во рок од три дена од денот на соопштувањето на резултатите.

Ако училишната комисија утврди разлика меѓу објавениот резултат и резултатот содржан во тестот од ставот 1 на овој член го зема како конечен резултатот содржан во тестот и за тоа го информира Државниот испитен центар.

Училишната комисија во рок од три дена од денот на добивањето на приговорот од ставот 1 на овој член е должна да одлучи по приговорот.“

Член 14

Во членот 60 по ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:

„Најавниот оглас од ставот 1 на овој член може да се пријави и лице без положен стручен испит и да заснова работен однос на определено време до крајот на учебната година.

Без положен стручен испит не може да се заснова работен однос на неопределено време.“

Ставот 3 станува став 5.

Член 15

Во членот 62 ставот 1 се менува и гласи:

„Наставник во средно училиште може да заснова работен однос на определено време и доколку:

- најавниот оглас не може да се избере наставник кој ги исполнува условите од нормативот за наставен капар во средното образование или

- обемот на работата изнесува најмногу половина од работното време во работната недела утврдена со закон.“

Член 16

Во членот 68 став 1 зборот „јавното“ се заменува со зборот „средното“.

По ставот 2 се додаваат четири нови става 3, 4, 5 и 6, кои гласат:

„Министерот во соработка со Бирото за развој на образованието, Центарот за стручно образование и обука и Државниот испитен центар донесува годишна програма за професионално усвршување и напредување на наставниците и стручните соработници.

За професионалното усвршување и оспособување на секој наставник и стручен соработник во училиштето се води професионално досие.

Формата, содржината и начинот на водењето на професионалното досие го пропишува министерот по предлог на Бирото за развој на образованието и Центарот за стручно образование и обука.

Начинот на собирање на резултатите од евалуациите од членот 69 став 16 на овој закон врз основа на кое се врши напредувањето на наставниците и стручните соработници го пропишува министерот по предлог на Бирото за развој на образованието, Центарот за стручно образование и обука, Државниот испитен центар и Државниот просветен инспекторат.“

Ставовите 3, 4, 5 и 6 стануваат ставови 7, 8, 9 и 10.

Член 17

Членот 69 се менува и гласи:

„Наставниците и стручните соработници во средното училиште се усвршуваат, оспособуваат и напредуваат во звања.

Наставникот и стручниот соработник кој за прв пат се вработуваат во образование се со звање наставник-приправник и стручен соработник-приправник.

Наставник-приправник може да напредува во звањата наставник, наставник-ментор и наставник-советник.

Стручниот соработник-приправник може да напредува во звањата стручен соработник, стручен соработник-ментор и стручен соработник-советник.

Напредување на наставниците и стручните соработници во звањата наставник, наставник-ментор, стручен соработник и стручен соработник-ментор го врши училишната комисија која ја формира директорот на училиштето.

Комисијата од ставот 5 на овој член е составена од пет наставници, педагог, односно психолог во училиштето, еден родител, директорот на училиштето, член на училишниот одбор кој е претставник од основачот, советник од Бирото за развој на образованието и советник од Центарот за стручно образование и обука.

Наставниците за членови во Комисијата од ставот 6 на овој член ги избира наставничкиот совет во училиштето, родителот го избира советот на родители на училиштето, а членот од училишниот одбор го избира училишниот одбор.

При напредувањето на наставниците и стручните соработници во соодветното звање од ставот 5 на овој член, училишната комисија кај јавните средни училишта, односно органот утврден од основачот кај приватните средни училишта, задолжително ги зема предвид резултатите од екстерното проверување, самоевалуацијата и интегралната евалуација содржани во Националниот извештај за работата на наставниците и стручните соработници.

Наставникот и стручниот соработник кој е нездаден от извршениот избор за напредување во звање согласно со ставот 5 од овој член има право на приговор до училишниот одбор кај јавните средни училишта, односно органот утврден од основачот кај приватните средни училишта во рок од осум дена од денот на објавувањето на списокот на наставници и стручни соработници кои напредуваат во звање.

Напредувањето на наставниците и стручните соработници во звањата наставник-советник и стручен соработник-советник го врши комисија која ја формира министерот.

При напредувањето на наставниците и стручните соработници во соодветното звање од ставот 10 на овој член, комисијата формирана од министерот задолжително ги зема предвид резултатите од екстерното проверување, самоевалуацијата и интегралната евалуација содржани во Националниот извештај за работата на наставниците и стручните соработници.

Наставникот и стручниот соработник кој е нездаден от извршениот избор за напредување во звање согласно со ставот 10 од овој член има право на приговор до Комисијата за решавање во управна постапка во втор степен од областа на образоването, науката и културата (образование, наука, култура, архивска дејност, спорт и информации) при Владата на Република Македонија, во рок од осум дена од денот на објавувањето на списокот на наставници и стручни соработници кои напредуваат во звање.

Средното училиште по завршувањето на секоја четврта учебна година може да врши напредување од најдобрите вработени од редот на наставниците и стручните соработници во секое од звањата од ставот 5 на овој член и може да предложи од најдобрите вработени од редот на наставниците и стручните соработници да напредуваат во звањата од ставот 10 на овој член на предлог на наставничкиот совет.

Напредувањето на најдобрите наставници и стручни соработници се врши согласно со резултатите од екстерното проверување, самоевалуацијата и интегралната евалуација содржани во Националниот извештај за работата на наставниците и стручните соработници.

Наставник и стручен соработник може да напредува во следното звање по четири години на начин утврден со овој закон.

Платата на наставникот и на стручниот соработник е според стекнатото звање. Платата на наставникот може да се зголеми или намали зависно од резултатите од екстерното проверување, самоевалуацијата и интегралната евалуација. Платата на стручниот соработник може да се зголеми или намали зависно од евалуацијата на професионалното досие. Исплатата на плата според стекнатото звање започнува од 1 јануари наредната година по објавувањето на Националниот извештај за работата на наставници и стручни соработници. Овој став се применува само во јавните средни училишта.

Начинот на стручното усвршување, оспособување и напредување на наставниците и стручните соработници во звањата од ставовите 3 и 4 на овој член го пропишува министерот, по предлог на Бирото за развој на образоването, Државниот испитен центар и Државниот просветен инспекторат.“

Член 18

Во ставот 70 по ставот 4 се додаваат два нови става 5 и 6, кои гласат:

„Директорот врз основа на негативните резултати од екстерното проверување, самоевалуацијата и интегралната евалуација содржани во Националниот извештај за работата на наставниците и стручните соработници од ставот 69 став 8 на овој закон донесува акт за престанок на работниот однос на наставникот и стручниот соработник.

Против актот на директорот од ставот 5 на овој член наставникот и стручниот соработник може да поднесе тужба до надлежен суд.“

Член 19

Ставот 70-а се менува и гласи:

„Врз основа на резултатите од екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците од членот 45-а на овој закон се оценува објективноста и професионалноста на наставникот во вреднувањето на постигнувањата на успехот на ученикот.

На наставник и стручен соработник кои се наоѓаат во групата на наставници и стручни соработници кои покажуваат најслаби резултати од екстерната евалуација содржани во годишниот извештај за работа на наставниците и стручните соработници се обезбедува соодветна стручна помош.

На наставник и стручен соработник за кои Бирото за развој на образоването, Центарот за стручно образование и обука или Државниот просветен инспекторат утврдиле дека и по една година од добивањето на стручната помош, повторно ќе биде во групата на наставници и стручни соработници на кои им е потребна стручна помош, ќе му биде намалена платата во висина од 10% од последната исплатена плата, во траење од една година.

Решението за намалување на платата на наставникот и стручниот соработник од ставот 3 на овој член го донесува директорот на училиштето врз основа на негативните резултати од екстерната евалуација содржани во годишниот извештај за работата на наставниците и стручните соработници.

Решението од ставот 4 на овој член се доставува до Министерството до 31 август од тековната година, а ќе започне да се применува од јануари наредната година.“

Член 20

Во ставот 89 став 1 алинеја 8 зборовите: „81 став 1“ се заменуваат со зборовите: „70 ставови 1 и 2“.

Член 21

Во ставот 89-а став 1 алинеја 8 зборовите: „81 став 1“ се заменуваат со зборовите: „70 ставови 1 и 2“.

Член 22

Во ставот 92 став 1 по зборот „училиште“ се става запирка и се додаваат зборовите: „односно органот на раководење на приватното средно училиште“.

Во ставот 2 по алинејата 3 се додаваат две нови алинеи 4 и 5, кои гласат:

„- формира и раководи со училишната комисија за екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците

- врши контрола врз начинот на водењето на професионалните досиеа утврдени во ставот 68 став 4 од овој закон.“

Член 23

Во членот 93 алинејата 7 се менува и гласи:
 „- ако три години во текот на неговиот мандат нај-малку 10% од наставниците и стручните соработници вработени во училиштето се најдат во групата на наставници и стручни соработници кои покажуваат најслаби резултати од екстерното проверување содржани во годишниот извештај за работа на наставниците и стручните соработници.“

Член 24

Во членот 96 став 1 по алинејата 2 се додаваат три нови алинеи 3, 4 и 5, кои гласат:

„- го усвојува интерниот распоред за екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците,
 - го разгледува годишиниот извештај за работа на наставниците и стручните соработници и Националниот извештај за работа на наставниците и стручните соработници и предлага соодветни мерки,
 - дава предрози за напредување на наставниците и стручните соработници во училиштето.“
 Алинеите 3, 4, 5, 6 и 7 стануваат алинеи 6, 7, 8, 9 и 10.

Член 25

Подзаконските акти предвидени со овој закон министерот ќе ги донесе во рок од три месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 26

Одредбите од овој законот кои се однесуваат на екстерното проверување на напредокот и постигањето на успехот на учениците во средното образование ќе се применуваат од учебната 2010/2011 година.

Член 27

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за средното образование.

Член 28

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR ARSIM TË MESËM

Neni 1

Në Ligjin për arsim të mesëm ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008 dhe 92/2008), neni 11 ndryshohet si vijon:

"Shkolla e mesme mund të themelohet, nëse:
 - ekzistojnë nevoja të komunës, qytetit të Shkupit, përkatësisht shtetit për kuadro të llojtit të caktuar,
 - janë miratuar plane dhe programe mësimore për punë edukativo-arsimore,
 - janë siguruar hapësira dhe pajisje adekuate për realizimin e arsimit të mesëm,
 - me plan financiar është siguruar niveli i qëndrueshmë i finansimit të së paku një gjeneratë të nxënësve në shkollë,
 - është siguruar numri i nevojshëm i personave që i plotësojnë kushtet e përcaktuara për arsimtarë dhe bashkëpunëtorë profesionalë në arsimin e mesëm, të cilët kanë dhënë deklaratë se do të paraqiten në shpalljen publike dhe do të themelojnë marrëdhënie pune, nëse në shpalljen publike do të zgjidhen dhe
 - janë të plotësuara edhe kushte tjera të cilat janë të përcaktuara me normat dhe standardet për themelimin e shkollës së mesme, për kryerje të arsimimit të mesëm."

Kushtet nga paragrafi 1 alinetë 2, 3, 4, 5 dhe 6 të këtij nenii, vlejnë edhe gjatë themelimit të shkollës së mesme private.

Normat dhe standardet nga paragrafi 1 alineja 6 të këtij nenii për themelimin e shkollës së mesme, i miraton ministri kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e arsimit (në tekstin e mëtutjeshëm: ministri), me propozim të Byrosë për Zhvillimin e Arsimit."

Neni 2

Pas nenit 11 shtohen tre nene të reja 11-a, 11-b dhe 11-v, si vijojnë:

"Neni 11-a

Përveç kushteve të përcaktuara në nenin 11 të këtij ligji, për themelimin e shkollës së mesme private, themeluesi duhet të parashtrojë garanci bankare se do të jetë në gjendje që t'i kompensojë mjetet të cilat nxënësit i kanë paguar në shkollën e mesme private, e cila e ka ndërpërre punën dhe shpenzimet tjera të cilat do t'i kenë nxënësit për transferim në shkollë tjetër të mesme në vend.

Lartësinë e garancisë bankare nga paragrafi 1 i këtij nenii, e përcaktion ministri, varësish nga numri i parale leve të propozuara në elaboratin për themelim, si dhe nga lartësia e kompensimit e cila paguhet për shkollim.

Themeluesi i shkollës së mesme private me kërkesën për leje për themelimin e shkollës së mesme private, parashton edhe plane dhe programe mësimore, të harmonizuara me Konceptin e maturës shtetërore, maturës shkollore dhe provimit përfundimtar.

Neni 11-b

Procedura për themelimin e shkollës së mesme, fillon me dorëzimin e kërkesës për leje për themelim të shkollës së mesme, me elaborat për themelim dhe propozim-akt themelues për themelimin e shkollës së mesme.

Neni 11-v

Elaborati për themelim të shkollës së mesme i përban kryesish: të dhënat e themeluesit, llojin, përkatësisht llojet e arsimit të mesëm që do të realizohen në shkollën e mesme, planet dhe programet mësimore, numrin e parale leve, kushtet hapësinore dhe pajisjet për realizimin e arsimit të mesëm, burimin e mjeteve financiare për kryerje të arsimit të mesëm, mundësinë për të siguruar numrën të nevojshëm të arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë, të cilët mund të punësohen në shkollë të mesme dhe planin për mënyrën me të cilën do të plotësohen kushtet tjera të cilat janë të përcaktuara me normativat dhe standardet për themelim të shkollës së mesme.

Kërkesa për leje për themelim të shkollës së mesme, me elaborat për themelim të shkollës së mesme dhe propozim-aktin për themelim të shkollës së mesme, dorëzohen në Ministri.

Për përcaktimin e plotësimit të kushteve nga nenet 11 dhe 11-a të këtij ligji, ministri formon komision të përbërë nga përfaqësues të Ministrisë dhe Inspektoratit Shtetëror të Arsimit.

Për planet dhe programet mësimore nga paragrafi 1 i këtij nenii, jep mendim Byroja për Zhvillim të Arsimit, gjegjësisht Qendra për Arsim dhe Trajnim Profesional."

Neni 3**Neni 12, ndryshohet si vijon:**

"Vendim për dhënie të lejes për themelim të shkollës së mesme private, miraton Qeveria pas mendimit paraprak nga Ministria, Byroja për Zhvillim të Arsimit dhe Qendra për Arsim dhe Trajnim Profesional, nëse plotësohen kushtet e përcaktuara në nenin 11 paragrafi 1 alinetë 2, 3, 4, 5 dhe 6, si dhe kushtet nga nenii 11-a të këtij ligji."

Neni 4

Në nenin 13 pas fjalës "leje" shtohen fjalët "për themelimin e shkollës së mesme private".

Neni 5

Pas nenit 13, shtohet nen i ri 13-a si vijon:

"Neni 13-a

Pas miratimit të vendimit për dhënie të lejes për themelimin e shkollës së mesme private, themeluesi miraton akt themelues sipas propozim-aktit themelues nga neni 11-b i këtij ligji, i cili është parashtruar me kërkesën për leje për themelim të shkollës së mesme private."

Neni 6

Në nenin 15 paragrafi 1 alineja 2, numrat: "2, 3 dhe 4" zëvendësohen me numrat: "2, 3, 4, 5 dhe 6".

Neni 7

Pas nenit 15 shtohet nen i ri 15-a, si vijon:

"Neni 15-a

Kur themeluesi do të konfirmojë se ka pushuar nevoja për shkollën e mesme private, ose nuk është në gjendje që ta financojë veprimitarë e saj, për shkaqet e njofton organin udhëheqës të shkollës së mesme private dhe bashkëthemeluesit ose bashkëpronarët tjerë, ose aksionarët kur themelues është person juridik, dhe u jep afat prej më së paku 30 ditësh, që të vendosin nëse shkolla e mesme private do të vazhdojë të punojë duke siguruar burime të veta të mjeteve financiare, përkatësisht nëse financimin e shkollës së mesme private do ta ndërmarrë njëri nga bashkëthemeluesit, nëse shkollën e mesme private e kanë themeluar dy apo më shumë themelues, ose dikush nga bashkëpronarët ose nga aksionarët, nëse themelues i shkollës së mesme private është një person juridik.

Nëse organi udhëheqjes, përkatësisht bashkëthemeluesi, bashkëpronari ose aksionari nga paragrafi 1 i këtij neni, e njofton themeluesin se nuk ekzistonjë kushte për kryerjen e veprimitarisë edukative-arsimore me financim nga burimet e veta, ose me mjete të njërit prej themeluesve, përkatësisht bashkëpronarëve ose aksionarëve, themeluesi miraton vendim për ndërprerje të shkollës së mesme private. Në vendim, themeluesi është i obliguar që ta përcaktojë mënyrën se si nxenësit do ta vazhdojnë arsimin e mesem.

Nëse mjetet që themeluesi i ka siguruar për realizimin e garancive të dhëna, nuk mjaftojnë për realizimin e të drejtës së nxenësve që ta vazhdojnë shkollimin, themeluesi përgjigjet për plotësimin e garancive të dhëna, në mënyrë të pakufizuar me të gjithë pronën e tij.

Pas miratimit të vendimit për ndërprerje, përkatësisht heqje të lejes për themelim të shkollës së mesme private, ministri miraton aktvendim për shlyerjen e saj nga Regjistri Qendror për Shkolla të Mesme dhe parashtron kërkesë për shlyerje të shkollës së mesme private nga Regjistri Qendror.

Në rast ndërprerjeje të shkollës së mesme private, kur plotësohet kushti nga paragrafi 2 i këtij neni, ose kur është hequr leja për themelimin e shkollës së mesme private, ministri miraton aktvendim me të cilin do të sigurojë përfundimin e vitit shkollor për nxenësit e shkollës e mesme private e cila është në likuidim, ose transferimin e nxenësve në shkollë tjetër të mesme në vend. Me aktvendimin do të aktivizohet edhe garancia bankare që e ka dhënë themeluesi që të mund të kompensohen mjetet të cilat nxenësit i kanë paguar në shkollën e mesme private e cila e ka ndërprerë punën dhe shpenzimet tjera që do t'i kenë nxenësit për kryerjen e vitit shkollor, ose transferim në shkollë tjetër të mesme."

Neni 8

Neni 16, ndryshohet si vijon:

"Shkolla e mesme private mund të ndërpritet me falimentim, në pajtim me Ligjin për faliment.

Garancia bankare që në pajtim me këtë ligj e jep themeluesi i shkollës së mesme private, nuk hyn në masën falimentuese dhe shfrytëzohet ekskluzivisht për dedikimin që jepet, në pajtim më këtë ligj.

Nëse mjetet nga garancia, që në pajtim me këtë ligj i ka dhënë themeluesi i shkollës së mesme private dhe mjetet nga masa falimentuese, nuk janë të mjaftueshme për kompensim të mjeteve që nxenësit i kanë paguar në shkollën e mesme private e cila e ka ndërprerë punën, dhe të shpenzimeve tjera që do t'i kenë nxenësit për transferim në shkolla tjera në vend, themeluesi përgjigjet në mënyrë të pakufizuar me të gjithë pronën e tij, në pajtim me Ligjin për falimentim dhe Ligjin për institucionet."

Neni 9

Në nenin 21, paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

"Me planet mësimore (në tekstin e mëtejmë: plane) dhe programet mësimore (në tekstin e mëtejshëm: programe) rregullohen qëllimet, sferat mësimore, temat dhe përbajtjet, standartet arsimore dhe profili i arsimtarit i cili i realizon mësimin."

Paragrafi 2 shlyhet.

Në paragrafin 3 i cili bëhet paragraf 2 pas fjalëve: "zhvillimin e arsimit" shtohen fjalët: "dhe Qendrës për Arsim dhe Trajnim Profesional."

Paragrafi 4 bëhet paragraf 3.

Neni 10

Në nenin 29-a paragrafi 1 fjalët: "e mesme publike" zëvendësohen me fjalët: "e mesme", ndërsa fjalë "të tretë" zëvendësohet me fjalën "të dytë".

Paragrafi 2, ndryshohet si vijon:

"Për të siguruar kualitet të mësimit Këshilli i Shkollës, në çdo katër vite, miraton program për zhvillim të shkollës, në të cilin merren parasysh rezultatet nga vetevaluimi, të realizuar nga ana e Komisioni i Shkollës në bashkëpunim me Byronë për Zhvillim të Arsimit dhe Qendrën për Arsim dhe Trajnim Profesional, ndihma këshillëdhënëse dhe profesionale nga Byroja për Zhvillim të Arsimit, rekomandimet nga raporti i evaluimit integral të realizuar nga Inspektorati Shtetëror i Arsimit, si dhe rezultatet nga evaluimi eksterni përfshira në Raportin vjetor për punën e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë, nga ana e Qendrës Shtetëreore të Provimeve."

Pas paragrafit 2, shtohet paragraf i ri 3 si vijon:

"Raportin me rezultatet nga vetevaluimi, shkolla e dorëzon në Qendrën Shtetëreore të Provimeve."

Në paragrafin 3 i cili bëhet paragraf 4, fjalët: "të mesme publike" zëvendësohen me fjalët: "të mesme".

Neni 11

Në nenin 42 paragrafi 7, pas fjalës "gara" vihet presje dhe shtohen fjalët: "rezultatet nga kontrolli eksterni të regjistruesa në dëftesë përvitit e kryer".

Neni 12

Në nenin 45 paragrafët 2, 3, 4, 5 dhe 6 shlyhen.

Neni 13

Pas nenit 45 shtohen tre nene të reja 45-a, 45-b dhe 45-v, si vijojnë:

"Neni 45-a

Përcjellja dhe kontrolli i përparimit dhe arritjes së suksesit të nxenësve, kryhet me kontroll intern dhe ekstern.

Nxenësi është i obliguar për kontroll intern dhe ekstern të përparimi dhe arritjes së mënyrë të përcaktuar me këtë ligj.

Kontrollin intern të arritjes së suksesit të nxënësve e kryejnë në vazhdimi arsimtarët në shkollë sipas standardeve që i përcakton ministri, me propozim të Byrosë për Zhvillimin e Arsimit dhe Qendrës për Arsimit dhe Trajnim Profesional.

Kontrolli ekstern kryhet në fund të çdo viti shkollor, përvèç për nxënësit në vitin e fundit të arsimit të mesëm, për të cilët kontrolli ekstern kryhet pas mbarimit të gjysmëjetorit të parë, më së voni deri në fund të shkurtit të viti shkollor rrjedhës.

Kontrollin ekstern e kryen Komisioni i Shkollës, i përbërë nga pesë anëtarë: drejtori, bashkëpunëtori profesional dhe tre arsimtarë nga shkolla.

Mënyrën e formimit dhe punës së Komisionit të Shkollës, fshehtësinë e materialit për kontroll ekstern, mënyrën dhe procedurën e kontrollit të testeve nga Komisioni i Shkollës, formën dhe përbajtjen e raportit, i përcakton ministri, me propozimit të Qendrës Shtetërore të Provimeve.

Kontrolli ekstern i arritjes së suksesit të nxënësve, kryhet me teste të cilat i përgatit Qendra për Provim Shtetëror me propozim të Byrosë dhe Qendrës për Arsimit dhe Trajnim Profesional.

Kontrolli ekstern i arritjeve të nxënësve nga paragrafi 4 i këtij neni, kryhet në katër lëndë mësimore, në pajtim me planim mësimor, e në bazë të orarit të përgjithshëm dhe rregullave të përgatitura nga ana e Qendrës Shtetërore të Provimeve.

Në bazë të orarit të përgjithshëm nga paragrafi 8 i këtij neni, Komisioni i Shkollës përgatit orar intern për paralele, lëndë mësimore dhe arsimtarë për realizimin e kontrollit ekstern në shkollë. Orarin intern e miraton Këshilli i arsimtarëve i Shkollës.

Rezultatet nga kontrolli ekstern i përparimit dhe arritjes së suksesit të nxënësve nga paragrafi 4 i këtij neni, nuk ndikojnë në suksesin e përgjithshëm të nxënësve, përkatësisht në notat e tij. Rezultatet nga kontrolli ekstern i arritjeve të suksesit të nxënësve, shkolla i regjistron në dëftesa për vitin e kryer.

Rezultatet e regjistruarë në dëftesën nga paragrafi 10 i këtij neni, janë njëri ndër kriteret për regjistrimin e nxënësve në institucionin e arsimit të lartë.

Komisioni i Shkollës dorëzon raport për kontrollin e kryer ekstern, në Qendrën Shtetërore të Provimeve.

Shkolla e mesme private, realizon kontroll ekstern të arritjeve të suksesit të nxënësve dhe për të njëjtin vetë i mbart shpenzimet. Lartësinë e shpenzimeve e përcakton ministri, në bazë të shpenzimeve të bëra reale.

Neni 45-b

Komisioni i Shkollës eshtë i obliguar që në pajtim me orarin e përgjithshëm nga neni 45-a paragrafi 8 i këtij ligji, të organizojë termin plotësues për kontroll ekstern të arritjeve të suksesit të nxënësve që për arsy sëmundjeje, ose shkaqë tjera të arsyeshme nuk kanë pasur mundësi për kontroll ekstern.

Mënyrën e organizimit dhe të realizimit të kontrollit ekstern, i përcakton ministri me propozim të Qendrës Shtetërore të Provimeve.

Neni 45-v

Nxënësi ose prindi ka të drejtë që të parashtrøjë kundërshtim me shkrim te Komisioni i Shkollës dhe ta shikojë testin nga neni 45-a paragrafi 7 i këtij ligji, në afat prej tri ditësh nga dita e shpalljes së rezultateve.

Nëse Komisioni i Shkollës konstaton dallime ndërmjet rezultatit të shpallur dhe rezultatit që përbahet në testin nga paragrafi 1 i këtij neni, si përfundimtar e merr rezultatin e përbajtur në test dhe për këtë e informon Qendrën Shtetërore të Provimeve.

Komisioni i Shkollës në afat prej tri ditësh nga dita e marjes së kundërshtimit nga paragrafi 1 i këtij neni, eshtë i obliguar që të vendosë për kundërshtimin."

Neni 14

Në nenin 60 pas paragrafit 2, shtohen dy paragrafë të rinj 3 dhe 4, si vijojnë:

"Në shpalljen publike nga paragrafi 1 i këtij neni, mund të paraqitet edhe personi pa e dhënë provimin profesional dhe të themelojë marrëdhënie pune në kohë të caktuar, deri në fund të vitit shkollor.

Pa provimin e dhënë profesional, nuk mund të themelohet marrëdhënie pune në kohë të pacaktuar."

Paragrafi 3 bëhet paragraf 5.

Neni 15

Në nenin 62, paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

"Arsimtarët në shkollën e mesme mund të themelojë marrëdhënie pune në kohë të caktuar edhe nëse:

- në shpallje publike nuk mund të zgjidhet arsimtar i cili i plotëson kushtet nga normativa për kuadër arsimor në shkollë të mesme, ose

- vëllimi i punës eshtë më së shumti gjysma nga orari i punës në javën punuese të përcaktuar me ligj."

Neni 16

Në nenin 68 paragrafi 1 fjala "publike" zëvendësohet me fjalët: "e mesme".

Pas paragrafit 2 shtohen katër paragrafë të rinj 3, 4, 5 dhe 6, si vijojnë:

"Ministri në bashkëpunim me Byronë për Zhvillim të Arsimit, Qendrën për Arsimit dhe Trajnim Profesional dhe Qendrën Shtetërore të Provimeve, miraton program vjetor për përsosje dhe përparim profesional të arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionale.

Për përsosjen dhe aftësimin profesional të seçilit arsimtar dhe bashkëpunëtor profesional, në shkollë mbahet dosje profesionale.

Formën, përbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së dosjes profesionale, i përcakton Ministri me propozim të Byrosë për Zhvillim të Arsimit, Qendrës për Arsimit dhe Trajnim Profesional, Qendrës Shtetërore për Provime dhe Inspektoratit Shtetëror të Arsimit."

Paragraft 3, 4, 5 dhe 6 bëhen paragrafë 7, 8, 9 dhe 10.

Neni 17

Neni 69, ndryshohet si vijon:

"Arsimtarët dhe bashkëpunëtorët profesionalë në shkollën e mesme përsosen, aftësohen dhe përparojnë në tituj.

Arsimtarët dhe bashkëpunëtorët profesional që për herë të parë punësohen në arsim, janë me titull arsimtar-praktikant dhe bashkëpunëtor profesional-praktikant.

Arsimtarë-praktikant mund të përparojë në titujt arsimtar, arsimtar-mentor dhe arsimtar-këshilltar.

Bashkëpunëtorët profesional-praktikant mund të përparojë në titujt bashkëpunëtor profesional, bashkëpunëtor profesional-mentor, bashkëpunëtor profesional-këshilltar.

Përparimin e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë në titujt arsimtar, arsimtar-mentor, bashkëpunëtor profesional dhe bashkëpunëtor profesional-mentor, e kryen Komisioni i Shkollës të cilin e formon drejtori i shkollës.

Komisioni nga paragrafi 5 i këtij neni, eshtë i përbërë nga pesë arsimtarë, pedagogu, përkatësisht psikologu i shkollës, një prind, drejtori i shkollës, anëtar i Këshillit të Shkollës i cili eshtë përfaqësues nga themeluesi, këshilltari i Byrosë për Zhvillim të Arsimit dhe këshilltari nga Qendra për Arsimit dhe Trajnim Profesional.

Arsimtarët për anëtarë të Komisionit nga paragrafi 6 i këtij neni, i zgjedh Këshilli i Arsimitarëve i Shkollës, prindin e zgjedh Këshilli i Prindërvë, ndërsa anëtarin e Këshillit të Shkollës e zgjedh Këshilli i Shkollës.

Gjatë përparimit të arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë në titullin përkatës nga paragrafi 5 i këtij neni, Komisioni i Shkollës në shkollat e mesme publike, përkatësish organin e përcaktuar nga themeluesi në shkollat e mesme private, detyrimisht i merr parasysh rezultatet nga kontrolli ekstern, vetevaluimi dhe evaluimi integral, të përbajtura në Raportin nacional për punën e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë.

Arsimtar i bashkëpunëtori profesional që është i pakënaqur nga zgjedhja e kryer për përparim në titull, në pajtim me paragrafin 5 të këtij neni, ka të drejtë kundërshtimi në Këshillin e Shkollës në shkollat e mesme publike, përkatësish në organin e përcaktuar nga themeluesi në shkollat e mesme private, në afat prej tetë ditësh nga dita e shpalljes së listës së arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë që përparojnë në titull.

Përparimin e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë në titujt arsimtar-këshilltar dhe bashkëpunëtor profesional-këshilltar, e kryen komisioni të cilin e formon ministri.

Gjatë përparimit të arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë në titullin përkatës nga paragrafi 10 i këtij neni, komisioni i formuar nga ministri detyrimisht i merr parasysh rezultatet nga kontrolli ekstern, vetevaluimi dhe evaluimi integral, të përfshira në Raportin nacional për punën e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë.

Arsimtar i bashkëpunëtori profesional i cili është i pakënaqur nga zgjedhja e kryer për përparim në titull në pajtim me paragrafin 10 të këtij neni, ka të drejtë kundërshtimi në Komisionin për vendimmarrje në procedurë administrative në shkallë të dytë nga sfera e arsimit, shkencës dhe kulturës (arsim, shkencë, kulturë, veprimitari arkivore, sport dhe informata) në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, në afat prej tetë ditësh nga dita e shpalljes së listës së arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë që përparojnë në titull.

Shkolla e mesme pas kryerjes së çdo viti shkollor të katërt, mund të kryejë përparim nga të punësuarit më të mirë nga radhët e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë në secilin titull nga paragrafi 5 i këtij neni, dhe mund të propozojë nga të punësuarit më të mirë nga radhët e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë që të përparojnë në titujt nga paragrafi 10 i këtij neni, me propozim të Këshillit të Arsimitarëve.

Përparimi i arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë më të mirë, kryhet në pajtim me rezultatet nga kontrolli ekstern, vetevaluimi dhe evaluimi integral, të përbajtura në Raportin nacional për punën e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë.

Arsimtar i bashkëpunëtori profesional mund të përparoj në titullin e ardhshëm pas katër vitesh, në mënyrë të përcaktuar me këtë ligj.

Rroga e arsimtarit dhe e bashkëpunëtorit profesional është sipas titullit të arritur. Rroga e arsimtarit mund të zmadhohet ose zvogëlohet varësisht nga rezultatet e kontrollit ekstern, vetevaluimit dhe evaluimit integral. Rroga e bashkëpunëtorit profesional mund të zmadhohet ose zvogëlohet varësisht nga evaluimi i dosjes profesionale. Pagesa e rrogës sipas titullit të fituar, fillon nga 1 janari i vitit të ardhshëm, pas shpalljes së Raportit nacional për punë të arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë. Ky paragraf zbatohet vetëm në shkollat e mesme publike.

Mënyrën e përsosjes profesionale, aftësimit dhe përparimit të arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë në titujt nga paragrafit 3 dhe 4 të këtij neni, e përcakton ministri me propozimin e Byrosë, Qendrës Shtetërore të Provimeve dhe Inspektoratit Shtetëror të Arsimit.

Neni 18

Në nenin 70, pas paragrafit 4 shtohen dy paragrafë të rinj 5 dhe 6, si vijojnë:

"Drejtori në bazë të rezultateve negative nga kontrolli ekstern, vetevaluimi dhe evaluimi integral, të përbajtura në Raportin nacional për punën e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë nga neni 68 paragrafi 8 i këtij ligji, miraton akt për ndërprerje të marrëdhënies së punës së arsimtarit dhe bashkëpunëtorit profesional.

Kundër aktit të drejtorit nga paragrafi 5 i këtij neni, arsimtarit dhe bashkëpunëtori profesional mund të ngritet padi në gjykatën kompetente."

Neni 19

Neni 70-a, ndryshohet si vijon:

"Në bazë të rezultateve nga kontrolli ekstern i arritjeve të suksesit të nxënësve nga neni 45-a i këtij ligji, vlerësohet objektiviteti dhe profesionalizmi i arsimtarit në vlerësimin e arritjeve të suksesit të nxënësit.

Për arsimtarin dhe bashkëpunëtorin profesional të cilët ndodhen në grupin e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë të cilët tregojnë rezultate më të dobëta nga evaluimi ekstern, të përbajtura në Raportin vjetor për punën e arsimtarit dhe bashkëpunëtorit profesional, sigurohet ndihmë përkatëse profesionale.

Arsimtarit dhe bashkëpunëtorit profesional për të cilët Byroja, Qendra për Arsim dhe Trajnim Profesional ose Inspektorati Shtetëror i Arsimit, konstatojnë se edhe pas një viti nga marrja e ndihmës profesionale, përsëri do të jenë në grupin e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë të cilëve u nevojitet ndihmë profesionale, do t'u zvogëlohen rrogat në lartësi prej 10% nga rroga e fundit e paguar, në kohëzgjatje prej një viti.

Aktvendimin për zvogëlimin e rrogës së arsimtarit dhe bashkëpunëtorit profesional nga paragrafi 3 i këtij neni, e miraton drejtori i shkollës në bazë të rezultateve negative nga evaluimi ekstern, të përbajtura në Raportin vjetor për punën e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë.

Aktvendimi nga paragrafi 4 i këtij neni, dorëzohet në Ministri deri më 31 gusht të vitit rrjedhës, ndërsa do të fillojë të zbatohet nga janari i vitit të ardhshëm."

Neni 20

Në nenin 89 paragrafi 1, alineja 8 fjalët: "81 paragrafi 1" zëvendësohet me fjalët: "70 paragrafët 1 dhe 2".

Neni 21

Në nenin 89-a paragrafi 1, alineja 8 fjalët: "81 paragrafi 1" zëvendësohen me fjalët: "70 paragrafët 1 dhe 2".

Neni 22

Në nenin 92 në paragrafin 1 pas fjalës "shkollës" vihet presje dhe shtohen fjalët: "përkatësish organit udhëheqës të shkollës së mesme private".

Në paragrafin 2 pas alinesë 3 shtohen 2 aline të reja 4 dhe 5, si vijojnë:

"- e formon dhe udhëheq me Komisionin e Shkollës për kontrollin ekstern të arritjeve të suksesit të nxënësve dhe

- kryen kontroll ndaj mënyrës së mbajtjes së dosjeve profesionale, të përcaktuara me ninen 68 paragrafi 4 të këtij ligji".

Neni 23

Në nenin 93, alineja 7 ndryshohet si vijon :

"- nëse tre vite gjatë mandatit të tij së paku 10% nga arsimtarët dhe bashkëpunëtorët profesionalë të punësuar në shkollë, ndodhen në grupin e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë të cilët tregojnë rezultate më të dobëta nga kontrolli ekstern, të përbajtura në Raportin vjetor për punën e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë."

Neni 24

Нë nenin 96 paragrafi 1, pas alinesë 2 shtohen tri aline të reja 3, 4 dhe 5, si vijojnë:

"- e miraton orarin intern për kontroll ekstern të arritjeve të suksesit të nxënësve,

- e shqyrton Raportin vjetor për punën e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë dhe Raportin nacional për punën e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë, dhe propozon masa përkatëse,

- jep propozime për përparimin e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë në shkollë".

Alinetë 3, 4, 5, 6 dhe 7 bëhen aline 6, 7, 8, 9 dhe 10.

Neni 25

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj, ministri do t'i miratojë në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 26

Dispozitat nga ky ligj që kanë të bëjnë me kontrollin ekstern të përparimit dhe arritjes së suksesit të nxënësve në arsimin e mesëm, do të zbatohen nga viti shkollor 2010/2011.

Neni 27

Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvënës i Republikës së Maqedonisë, që të përcaktojë tekstu të spastruar të Ligjit për arsimin e mesëm.

Neni 28

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

579.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за основното образование,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 март 2010 година.

Бр. 07-1060/1
3 март 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горче Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ****Член 1**

Во Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ број 103/2008), по членот 31 се додава нов член 31-а, кој гласи:

„Член 31-а

(1) Во основното училиште може да се реализираат експериментална програма и развојно-истражувачки проект, заради унапредување на воспитно-образовниот процес.

(2) Експерименталната програма и развојно-истражувачкиот проект од ставот (1) на овој член ги изготвува и/или предлага Бирото, а ги донесува министерот."

Член 2

Во членот 54 по ставот (2) се додаваат три нови става (3), (4) и (5), кои гласат:

„(3) Ученикот има обврска на интерно и екстерно проверување на напредокот и постигањето на успехот на начин утврден во членот 71 од овој закон.

(4) Училишната комисија е должна согласно со генералниот распоред од членот 71 став (7) на овој закон да организира дополнителен термин за екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците кои поради болест или оправдани причини не биле во можност екстерно да бидат проверени.

(5) Начинот на организирање и спроведување на екстерното проверување на учениците го пропишува министерот по предлог на Државниот испитен центар.“

Член 3

Во членот 70 став (1) пред зборот „седмо“ се додава зборот „шесто“ и се става запирка.

Во ставот (2) по зборот „од“ се додава зборот „шесто“ и се става запирка.

Член 4

Членот 71 се менува и гласи:

„(1) Следењето и проверувањето на напредокот и постигањето на успехот на учениците се врши со интерно и со екстерно проверување.

(2) Интерното проверување на постигањето на успехот на учениците го вршат континуирано наставниците во училиштето врз основа на стандардите за оценување од членот 66 на овој закон.

(3) Екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците на крајот на секоја наставна година за учениците од четврто до деветто одделение го организира и спроведува училиштето преку училишна комисија.

(4) Училишната комисија за екстерно проверување на постигањата на учениците е составена од пет члена: директор, стручен соработник и тројца наставници од училиштето.

(5) Начинот на формирање и работење на училишната комисија, тајноста на материјалот за екстерно проверување, начинот и постапката на проверување на тестовите од училишната комисија, како и формата и содржината на извештајот ги пропишува министерот по предлог на Државниот испитен центар.

(6) Екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците се врши со тестови кои ги изготвува Државниот испитен центар на предлог на Бирото.

(7) Екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците од ставот (3) на овој член се врши по четири наставни предмети, согласно со наставниот план, а врз основа на генерален распоред изготвен од страна на Државниот испитен центар на предлог на Бирото.

(8) Врз основа на генералниот распоред од ставот (7) на овој член, училишната комисија подготвува интерен распоред по паралелки, наставни предмети и наставници за спроведување на екстерното проверување во училиштето. Интерниот распоред го усвојува наставничкиот совет на училиштето.

(9) Резултатите од екстерното проверување на постигањето на успехот на учениците од ставот (7) на овој член училиштето ги запишува во свидетелството за завршено одделение.

(10) Резултатите запишани во свидетелството од ставот (9) на овој член се еден од критериумите за запишување на ученикот во средно училиште.

(11) Училишната комисија доставува извештај за спроведеното екстерно проверување до Државниот испитен центар.“

Член 5

По членот 72 се додава нов член 72-а, кој гласи:

„Член 72-а

(1) Ученикот или родителот има право да поднесе писмен приговор до училишната комисија и да направи увид на тестот од членот 71 став (7) на овој закон во рок од три дена од денот на соопштувањето на резултатите.

(2) Училишната комисија во рок од три дена од денот на добивањето на приговорот од ставот (1) на овој член е должна да одлучи по приговорот.

(3) Ако училишната комисија утврди разлика меѓу објавениот резултат и резултатот содржан во тестот од ставот (1) на овој член го зема како конечен резултатот содржан во тестот и за тоа го информира Државниот испитен центар.“

Член 6

Членот 76 се менува и гласи:

„Начинот на оценувањето и напредувањето на учениците, организирањето и спроведувањето на поправните испити го пропишува министерот по предлог на Бирото.“

Член 7

Во членот 80 ставот (4) се менува и гласи:

„(4) На јавниот оглас за засновање на работен однос за наставник, стручен соработник, односно воспитувач може да се пријави и лице без положен стручен испит и да заснова работен однос на определено работно време до крајот на учебната година.“

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) Без положен стручен испит не може да се заснова работен однос на неопределено време.“

Член 8

Во членот 86 став (2) алинеја 6 зборовите: „со стандардизирани тестови“ се бришат.

По алинејата 6 се додава нова алинеја 7, која гласи:

„- учество во екстерното проверување на постигнатата на успехот на учениците;“.

Член 9

Во членот 91 ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Министерот во соработка со Бирото и Државниот испитен центар донесува годишна програма за професионално усвршување и напредување на наставниците и стручните соработници.“

По ставот (2) се додаваат три нови става (3), (4) и (5), кои гласат:

„(3) За професионалното усвршување и оспособување на секој наставник и стручен соработник се води професионално досие.

(4) Формата, содржината и начинот на водењето на професионалното досие ги пропишува министерот по предлог на Бирото.

(5) Начинот на собирање на резултатите од евалуациите од членот 92 став (16) на овој закон врз основа на кои се врши напредувањето на наставниците и стручните соработници го пропишува министерот по предлог на Бирото, Државниот испитен центар и Државниот просветен инспекторат.“

Ставовите (3), (4), (5), (6) и (7) стануваат ставови (6), (7), (8), (9) и (10).

Ставот (8) се брише.

Член 10

Членот 92 се менува и гласи:

„(1) Наставниците и стручните соработници во основното училиште се усвршуваат, оспособуваат и напредуваат во звања.

(2) Наставникот и стручниот соработник кои за прв пат се вработуваат во училиште се со звање наставник-приправник и стручен соработник-приправник.

(3) Наставник-приправник може да напредува во звањата наставник, наставник-ментор и наставник-советник.

(4) Стручниот соработник-приправник може да напредува во звањата стручен соработник, стручен соработник-ментор и стручен соработник-советник.

(5) Напредување на наставниците и стручните соработници во звањата наставник, наставник-ментор, стручен соработник и стручен соработник-ментор го врши училишната комисија која ја формира директорот на училиштето.

(6) Комисијата од ставот (5) на овој член е составена од еден одделенски наставник и наставник по предметна настава, педагог, односно психолог во училиштето, еден родител, директорот на училиштето, член на училишниот одбор кој е претставник од основачот и советник од Бирото.

(7) Одделенските и предметните наставници за членови во комисијата од ставот (6) на овој член ги избира наставничкиот совет во училиштето, родителот ги избира советот на родители на училиштето, а членот од училишниот одбор ги избира училишниот одбор.

(8) При напредувањето на наставниците и стручните соработници во соодветното звање од ставот (5) на овој член, училишната комисија задолжително ги зема предвид резултатите од екстерното проверување, самоевалуацијата и интегралната евалуација содржани во Националниот извештај за работата на наставниците и стручните соработници.

(9) Наставникот и стручниот соработник кој е незадоволен од извршениот избор за напредување во звање согласно со ставот (5) од овој член има право на приговор до училишниот одбор во рок од осум дена од денот на објавувањето на списокот на наставници и стручни соработници кои напредуваат во звање.

(10) Напредувањето на наставниците и стручните соработници во звањата наставник-советник и стручен соработник-советник го врши комисија формирана од министерот.

(11) При напредувањето на наставниците и стручните соработници во соодветното звање од ставот (10) на овој член, комисијата формирана од министерот задолжително ги зема предвид резултатите од екстерното проверување, самоевалуацијата и интегралната евалуација содржани во Националниот извештај за работата на наставниците и стручните соработници.

(12) Наставникот и стручниот соработник кој е незадоволен од извршениот избор за напредување во звање согласно со ставот (10) од овој член има право на приговор до Комисијата за решавање во управна постапка во втор степен од областа на образоването, наука и културата (образование, наука, култура, архивска дејност, спорт и информации) при Владата на Република Македонија, во рок од осум дена од денот на објавувањето на списокот на наставници и стручни соработници кои напредуваат во звање.

(13) Основното училиште по завршувањето на секоја четврта учебна година може да врши напредување од најдобрите вработени од редот на наставниците и стручните соработници во секое од звањата од ставот (5) на овој член и може да предложи од најдобрите вработени од редот на наставниците и стручните соработници да напредуваат во звањата од ставот (10) на овој член на предлог на наставничкиот совет.

(14) Напредувањето на најдобрите наставници и стручни соработници се врши согласно со резултатите од екстерното проверување, самоевалуацијата и интегралната евалуација содржани во Националниот извештај за работата на наставниците и стручните соработници.

(15) Наставник и стручен соработник може да напредува во следното звање по четири години на начин утврден со овој закон.

(16) Платата на наставникот и на стручниот соработник е според стекнатото звање. Платата на наставникот може да се зголеми или намали зависно од резултатите од екстерното проверување, самоевалуацијата и интегралната евалуација. Платата на стручниот соработник може да се зголеми или намали зависно од евалуацијата на професионалното досие. Исплатата на плата според стекнатото звање започнува од 1 јануари наредната година по објавувањето на Националниот извештај за работата на наставниците и стручните соработници.

(17) Начинот на стручното усвршување, оспособување и напредување на наставниците и стручните соработници во звањата од ставовите (3) и (4) на овој член го пропишува министерот по предлог на Бирото, Државен испитен центар и Државен просветен инспекторат."

Член 11

Во членот 96 по ставот (6) се додаваат два нови става (7) и (8), кои гласат:

„(7) Директорот врз основа на негативните резултати од екстерното проверување, самоевалуацијата и интегралната евалуација содржани во Националниот извештај за работата на наставниците и стручните соработници од членот 92 на овој закон донесува акт за престанок на работниот однос на наставникот и стручниот соработник.

(8) Против актот на директорот од ставот (7) на овој член наставникот и стручен соработник може да поднесе тужба до надлежен суд.“

Член 12

Членот 97 се менува и гласи:

„(1) Врз основа на резултатите од екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците од членот 71 на овој закон се оценува објективноста и професионалноста на наставникот во вреднувањето на постигнувањата на успехот на ученикот.

(2) На наставник и стручен соработник кои се наоѓаат во групата на наставници и стручни соработници кои покажуваат најслаби резултати од екстерната евалуација содржани во годишниот извештај за работа на наставниците и стручните соработници се обезбедува соодветна стручна помош.

(3) На наставник и стручен соработник за кои Бирото и Државниот просветен инспекторат утврдиле дека и по една година од добивањето на стручната помош, повторно ќе биде во групата на наставници на кои им е потребна стручна помош ќе му биде намалена платата во висина од 10% од последната исплатена плата во траење од една година.

(4) Решението за намалување на платата на наставникот и стручен соработник од ставот (3) на овој член го донесува директорот на училиштето.

(5) Решението од ставот (4) на овој член се доставува до Министерството до 31 август од тековната година, а ќе започне да се применува од јануари наредната година.“

Член 13

Во членот 130 по алинејата 9 се додаваат две нови алинеи 10 и 11, кои гласат:

„- формира и раководи со училишната комисија за екстерно проверување на постигањата на учениците и

- врши контрола врз начинот на водењето на професионалните досиеа од членот 91 став (3) на овој закон.“

Член 14

Во членот 133 став (2) алинејата 5 се менува и гласи:

„- три години во текот на неговиот мандат најмалку 10% од наставниците и стручните соработници вработени во училиштето се најдат во групата на наставници и стручни соработници кои покажуваат најслаби резултати од екстерното проверување содржани во годишниот извештај за работа на наставниците и стручните соработници;“.

Член 15

Во членот 134 став (1) бројот „132“ се заменува со бројот „133“.

Член 16

Во членот 140 став (2) по алинејата 10 се додаваат две нови алинеи 11 и 12, кои гласат:

„- го усвојува интерниот распоред за екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците,

- го разгледува годишниот извештај за работа на наставниците и стручните соработници и Националниот извештај за работа на наставниците и стручните соработници и предлага соодветни мерки.“.

Алинеите 11, 12 и 13 стануваат со алинеи 13, 14 и 15.

Член 17

Членот 146 се менува и гласи:

„За обезбедување квалитет на наставата, училишните одбор на секои четири години донесува програма за развој на училиштето во која се земени предвид резултатите од самоевалуацијата спроведена од страна на училишната комисија, советодавната и стручната помош од Бирото, препораките од извештајот од интегралната евалуација спроведена од страна на Државниот просветен инспекторат, како и резултатите од екстерната евалуација содржани во годишниот извештај за работа на наставниците и стручните соработници од страна на Државниот испитен центар“.

Член 18

Во членот 147 ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат:

„(1) На секои две години за реализација на програмите од членот 146 на овој закон училиштето врши самоевалуација.

(2) Самоевалуацијата од ставот (1) на овој член се спроведува на крајот на секоја втора наставна година.“

Член 19

Во членот 148 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Извештајот со резултатите од самоевалуацијата училиштето го доставува до Државниот испитен центар.“

Член 20

Во членот 172 став (1) алинеја 20 бројот „(3)“ се заменува со бројот „(6)“.

Член 21

Членот 189 се брише.

Член 22

Подзаконските акти предвидени со овој закон министерот ќе ги донесе во рок од три месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 23

Одредбите од овој закон кои се однесуваат на екстерното проверување на напредокот и постигањето на успехот на учениците во основното образование ќе се применуваат од учебната 2010/2011 година.

Член 24

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR ARSIM FILLOR****Neni 1**

Нë Ligjin për arsim fillor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 103/2008), pas nenit 31 сhtohet nen i ri 31-a, si вијон:

“Neni 31-a

(1) Нë shkollën fillore mund të realizohen, programi eksperimental dhe projekti kërkimor-zhvillimor, përvizatim e procesit edukativ-arsimor.

(2) Programin eksperimental dhe projektin kërkimor-zhvillimor nga paragrafi (1) i këtij neni, i përpilon dhe/ose propozon Byroja, ndërsa i miraton ministri.”

Neni 2

Нë nenin 54 pas paragrafit (2) сhtohen tre paragrafë të rinj (3), (4) dhe (5), si вијојнë:

“(3) Nxënësi e ka përvizatim kontrollimin intern dhe ekstern të përparimit dhe arritjes së suksesit, në mënyrë të përcaktuar në nenin 71 të këtij ligji.

(4) Komisioni i Shkollës është i detyruar që në përputhje me orarin e përgjithshëm nga nenit 71 paragrafi (7) të këtij ligji, të organizojë termin plotësues përkontrollimin ekstern të arritjeve të suksesit të nxënësve, të cilët për shkak të sëmundjes apo shkaqe të arsyeshme nuk kanë pasur mundësi që ta bëjnë kontrollimin ekstern.

(5) Mënyrën e organizimit dhe zbatimit të kontrollimit ekstern të nxënësve e përcakton ministri, me propozim të Qendrës Shtetërore të Provimeve.”

Neni 3

Нë nenin 70 paragrafi (1) para fjalës “e shtatë” сhtohet fjalë “e gjashtë” dhe vihet presje.

Нë paragrafin (2) pas fjalës “së” сhtohet fjalë “gjashtë” dhe vihet presje.

Neni 4

Neni 71, ndryshohet si вијон:

“(1) Përcjellja dhe kontrollimi i përparimit dhe arritjes së suksesit të nxënësve bëhet me kontrollimin intern dhe ekstern.

(2) Kontrollimin intern të arritjeve të suksesit të nxënësve e kryejnë vazhdimisht arsimtarët e shkollës, në pajtim me standartet përvlerësim nga nen 66 i këtij ligji.

(3) Kontrollimin ekstern të arritjeve të suksesit të nxënësve në fund të secilit vit shkollor, përvizatim prej klasës së katërt deri në klasën e nentë e organizon dhe realizon shkolla nëpërmjet komisionit të shkollës.

(4) Komisioni i Shkollës përkontrollim ekstern të arritjeve të nxënësve përbëhet prej pesë anëtarëve: drejtori, bashkëpunëtori profesional dhe tre arsimtarë të shkollës.

(5) Mënyrën e formimit dhe punës së komisionit të shkollës, fshehtësinë e materialit përkontrollim ekstern, mënyrën dhe procedurën e kontrollit të testeve nga komisioni i shkollës, si dhe formën dhe përbajtjen e raportit, i përcakton ministri me propozim të Qendrës Shtetërore të Provimeve.

(6) Kontrollimi ekstern i arritjeve të suksesit të nxënësve, kryhet me teste të cilat i përpilon Qendra Shtetërore e Provimeve me propozim të Byrosë.

(7) Kontrollimi ekstern i arritjeve të suksesit të nxënësve nga paragrafi (3) i këtij neni, bëhet në katër lëndë mësimore në përputhje me planin mësimor, e në bazë të orarit të përgjithshëm të përpiluar nga ana e Qendrës Shtetërore të Provimeve me propozim të Byrosë.

(8) Në bazë të orarit të përgjithshëm nga paragrafi (7) i këtij neni, komisioni i shkollës përgatit orar intern për paralele, lëndë mësimore dhe arsimtarë, përvizatim e kontrollimit ekstern në shkollë. Orarin intern e miraton Këshilli i Arsimtarëve të Shkollës.

(9) Rezultatet e kontrollimit ekstern të arritjeve të suksesit të nxënësve nga paragrafi (7) i këtij neni, shkolla i regjistroi në dëftesën për klasën e mbayaruar.

(10) Rezultatet e regjistruara në dëftesë nga paragrafi (9) i këtij neni, janë njëri prej kriterieve për regjistrimin e nxënësit në shkollë të mesme.

(11) Komisioni i Shkollës dërgon raport përvizatim i realizuar ekstern, te Qendra Shtetërore e Provimeve.”

Neni 5

Pas nenit 72 сhtohet nen i 72-a, si вијон:

“Neni 72-a

(1) Nxënësi apo prindi ka të drejtë që të parashtrojë ankesë me shkrim te Komisioni i Shkollës dhe të kryejë shikim të testit nga nen 71 paragrafi (7) i këtij ligji, në afat prej tri ditësh nga dita e publikimit të rezultateve.

(2) Komisioni i Shkollës në afat prej tri ditësh prej ditës së pranimit të ankesës nga paragrafi (1) i këtij neni, është i obliguar që të vendosë për ankesën.

(3) Nëse Komisioni i Shkollës konstaton dallim ndërmjet rezultatit të publikuar dhe rezultatit që e përmban testi nga paragrafi (1) i këtij neni, e merr si rezultat përfundimtar rezultatin e përbajtjor në test dhe përkëtë e informon Qendrën Shtetërore të Provimeve.”

Neni 6

Neni 76, ndryshohet si вијон:

“Mënyrën e vlerësimit dhe avancimit të nxënësve, organizimit dhe realizimit të riprovimeve, i përcakton ministri me propozim të Byrosë.”

Neni 7

Në nenin 80, paragrafi (4) ndryshohet si вијон:

“(4) Në shpalljen publike për themelimin e marrëdhënies së punës për arsimtar, bashkëpunëtor profesional, përkatësisht edukues, mund të paraqitet edhe personi që nuk e ka dhënë provimin profesional dhe të themelojë marrëdhënie pune në kohë të caktuar pune deri në fund të vitit shkollor.”

Pas paragrafit (4), сhtohet paragraf i ri (5) si вијон:

“(5) Pa provim të dhënë profesional, nuk mund të themelohet marrëdhënie pune në kohë të pacaktuar.”

Neni 8

Në nenin 86, paragrafi (2) alineja 6 fjalët: “me teste të standardizuara” shlyhen.

Pas alinesë 6 сhtohet alineja e re 7, si вијон:

“- pjesëmarrje në kontrollimin ekstern të arritjeve të suksesit të nxënësve;”.

Neni 9

Në nenin 91, paragrafi (2) ndryshohet si вијон:

“(2) Ministri në bashkëpunim me Byronë dhe Qendrën Shtetërore të Provimeve, miraton program vjetor përvizatim me avancimin profesional të arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë.”

Pas paragrafit (2), сhtohen tre paragrafë të rinj (3), (4) dhe (5), si вијојнë:

“(3) Për përsosjen dhe aftësimin profesional të secilit arsimtar dhe bashkëpunëtor profesional, mbahet dosje profesionale.

(4) Formën, përbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së dosjes profesionale i përcakton ministri, me propozim të Byrosë.

(5) Mënyrën e mbledhjes së rezultateve nga vlerësimet nga neni 92 paragrafi (16) i këtij ligji, në bazë të të cilave kryhet avancimi i arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë, e përcakton ministri me propozim të Byrosë, Qendrës Shtetërore të Provimeve dhe Inspektoratit Shtetëror të Arsimit.”

Paragrafët (3), (4), (5), (6) dhe (7), bëhen paragrafë (6), (7), (8), (9) dhe (10).

Paragrafi (8) shlyhet.

Neni 10

Neni 92, ndryshohet si vijon:

“(1) Arsimtarët dhe bashkëpunëtorët profesionalë të shkollës fillore përsosin, aftësohen dhe avancohen në tituj.

(2) Arsimtari dhe bashkëpunëtori profesional të cilët për herë të parë punësohen në shkollë, janë me titull arsimtar-praktikant dhe bashkëpunëtor profesional-praktikant.

(3) Arsimtari-praktikant mund të përparojë në titujt arsimtar, arsimtar-mentor dhe arsimtar-këshilltar.

(4) Bashkëpunëtori profesional-praktikant mund të përparojë në titujt bashkëpunëtor profesional, bashkëpunëtor profesional-mentor dhe bashkëpunëtor profesional-këshilltar.

(5) Avancimin e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë në titujt arsimtar, arsimtar-mentor, bashkëpunëtor profesional dhe bashkëpunëtor profesional-mentor e kryen Komisioni i Shkollës, të cilin e formon drejtori i shkollës.

(6) Komisioni nga paragrafi (5) i këtij neni, përbëhet nga një arsimtar i klasës dhe arsimtar i mësimit lëndor, pedagog, përkatesisht psikologu i shkollës, një prind, drejtori i shkollës, anëtarë i Këshillit të Shkollës, i cili është përfaqësues i themeluesit dhe këshilltar nga Byroja.

(7) Arsimtarët e klasës dhe të lëndëve mësimore për anëtarë të komisionit nga paragrafi (6) i këtij neni, i zgjedh Këshilli i Arsimtarëve i Shkollës, prindin e zgjedh Këshilli i Prindërvë i Shkollës, ndërsa q anëtarin e Këshillit të Shkollës e zgjedh Këshilli i Shkollës.

(8) Gjatë avancimit të arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë në titullin përkates nga paragrafi (5) i këtij neni, Komisioni i Shkollës detyrimisht i merr parasysh rezultatet nga kontrollimi ekstern, vetevaluimi dhe evaluimi integral, të përbajtura në Raportin nacional për punën e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë.

(9) Arsimtari dhe bashkëpunëtori profesional i cili është i pakënaqur nga zgjedhja e kryer për avancim në titull përpunëtje me paragrafin (5) të këtij neni, ka të drejtë ankesë te Këshilli i Shkollës në afat prej tetë ditësh, prej ditës së publikimit të listës së arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë, të cilët përparojnë në titull.

(10) Avancimin e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë në titujt arsimtar-këshilltar dhe bashkëpunëtor profesional-këshilltar, e kryen komisioni i formuar nga ministri.

(11) Gjatë avancimit të arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë në titullin përkates nga paragrafi (10) i këtij neni, komisioni i formuar nga ministri detyrimisht i merr parasysh rezultatet nga kontrollimi ekstern, vetevaluimi dhe evaluimi integral, që përbahen në Raportin nacional për punën e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë.

(12) Arsimtari dhe bashkëpunëtori profesional i cili është i pakënaqur nga zgjedhja e kryer për avancim në titull përpunëtje me paragrafin (10) të këtij neni, ka të drejtë ankesë te Komisioni për vendimmarrje në procedurë

administrative në shkallë të dytë nga sfera e arsimit, shkencës dhe kulturës (arsim, shkencë, kulturë, veprimitari arkivore, sport dhe informata) pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, në afat prej tetë ditësh prej ditës së publikimit të listës së arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë, të cilët përparojnë në titull.

(13) Shkolla filllore pas mbarimit të secilit vit të katërte shkollor, mund ta kryejë avancimin e të punësuarve më të mirë nga radha e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë, në secilin prej titujve nga paragrafi (5) i këtij neni, dhe mund të propozojë prej të punësuarve më të mirë nga radhët e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë, që të përparojnë në titujt nga paragrafi (10) i këtij neni, me propozim të Këshillit të Arsimitarëve.

(14) Përparimi i arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë më të mirë, kryhet në përpunëtje me rezultatet nga kontrollimi ekstern, vetevaluimi dhe evaluimi integral, të përbajtura në Raportin nacional për punën e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë.

(15) Arsimtari dhe bashkëpunëtori profesional mund të avancohen në titullin vijues pas katër vitesh, në mënyrë të përcaktuar me këtë ligj.

(16) Rroga e arsimtarit dhe bashkëpunëtorit profesional, është sipas titullit të fituar. Rroga e arsimtarit mund të zmadhohet apo zgjelohet varësisht prej rezultateve të kontrollimit ekstern, vetevaluimit dhe evaluimit integral. Rroga e bashkëpunëtorit profesional mund të zmadhohet apo zgjelohet, varësisht prej evaluimit të dosjes profesionale. Pagimi i rrogës sipas titullit të fituar fillon prej 1 janari në vitin e ardhshëm, pas publikimit të Raportit nacional për punën e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë.

(17) Mënyrën e përsosjes, aftësimit profesional dhe avancimit të arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë në titujt nga paragrafët (3) dhe (4) të këtij neni, e përcakton ministri me propozim të Byrosë, Qendrës Shtetërore të Provimeve dhe Inspektoratit Shtetëror të Arsimit.”

Neni 11

Në ninin 96 pas paragrafit (6), shtohen dy paragrafë të rinj (7) dhe (8), si vijojnë:

“(7) Drejtori në bazë të rezultateve negative nga kontrollimi ekstern, vetevaluimi dhe evaluimi integral, të përbajtura në Raportin nacional për punën e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë nga neni 92 i këtij ligji, miraton akt për ndërprenjen e marrëdhënies së punës të arsimtarit dhe bashkëpunëtorit profesional.

(8) Kundër aktit të drejtorit nga paragrafi (7) i këtij neni, arsimtari dhe bashkëpunëtori profesional mund të parashtrojë aktpadi te gjykata kompetente.”

Neni 12

Neni 97, ndryshohet si vijon:

“(1) Në bazë të rezultateve nga kontrollimi ekstern i arriteve të suksesit të nxënësve nga neni 71 i këtij ligji, vlerësohet objektiviteti dhe profesionalizmi i arsimtarit në vlerësimin e arritjes së suksesit të nxënësit.

(2) Arsimtarit dhe bashkëpunëtorit profesional të cilët gjenden në grupin e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë të cilët tregojnë rezultate më të dobëta nga evaluimi ekstern, të përbajtura në Raportin nacional për punën e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesional, u sigurohet ndihmë profesionale adekuate.

(3) Arsimtarit dhe bashkëpunëtorit profesional për të cilët Byroja dhe Inspektorati Shtetëror i Arsimit, kanë konfirmuar se edhe pas një viti nga marrja e ndihmës profesionale, përsëri do të gjendet në grupin e arsimtarëve të cilëve u nevojitet ndihmë profesionale, do t'u zgjelohet rroga në lartësi prej 10% prej rrogës së fundit të paguar, në kohëzgjatje prej një viti.

(4) Aktvendimin për zvogëlimin e rrogës së arsimtarit dhe bashkëpunëtorit profesional nga paragafi (3) i këtij neni, e miraton drejtori i shkollës.

(5) Aktvendimi nga paragafi (4) i këtij neni, dërgohet në Ministri deri më 31 gusht të vitit rrjedhës, ndërsa do të fillojë të zbatohet prej janarit të vitit të ardhshëm.”

Neni 13

Në nenin 130 pas alinesë 9, shtohen dy aline të reja 10 dhe 11, si vijojnë:

“ - e formon dhe udhëheq me Komisionin e Shkollës për kontrollimin ekstern të arritjeve të nxënësve dhe

- kryen kontroll mbi mënyrën e mbajtjes së dosjeve profesionale nga neni 91 paragafi (3) të këtij ligji.”

Neni 14

Në nenin 133 paragafi (2), alineja 5 ndryshohet si vijon:

“ – tri vite gjatë mandatit të tij, së paku 10% të arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë të punësuar në shkolle, gjenden në grupin e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë, të cilët tregojnë rezultate më të dobëta nga kontrollimi ekstern, të përbajtura në Raportin vjetor për punën arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë.”

Neni 15

Në nenin 134 paragafi (1), numri “132” zëvendësohet me numrin “133”.

Neni 16

Në nenin 140 paragafi (2) pas alinesë 10, shtohen dy aline të reja 11 dhe 12 si vijojnë:

“- e miraton orarin intern për kontrollimin ekstern të arritjeve të suksesit të nxënësve,

- e shqyrton Raportin vjetor për punën e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë dhe Raportin nacional për punën e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë dhe propozon masa adekuate.”

Alinetë 11, 12 dhe 13 bëhen aline 13, 14 dhe 15.

Neni 17

Neni 146, ndryshohet si vijon:

“Për sigurimin e cilësisë së mësimit, Këshilli i Shkollës në çdo katër vite miraton program për zhvillimin e shkollës, në të cilin merren parasysh rezultatet e vetevaluimit të realizuar nga ana e Komisionit të Shkollës, ndihma këshillëdhënëse dhe profesionalë nga Byroja, rekomandimet nga raporti prej evaluimit integral të realizuar nga ana e Inspektoratit Shtetëror të Arsimit, si dhe rezultatet nga evaluimi ekstern, të përbajtura në Raportin vjetor për punën e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë nga ana e Qendrës Shtetërore të Provimeve”.

Neni 18

Në nenin 147, paragrafët (1) dhe (2) ndryshohen si vijojnë:

“(1) Në çdo dy vite për realizimin e programeve nga neni 146 të këtij ligji, shkolla kryen vetevaluim.

(2) Vetevaluimi nga paragafi (1) i këtij neni, realizohet në fund të çdo viti të dytë shkollor.”

Neni 19

Në nenin 148 pas paragrafit (1), shtohet paragrafi ri (2) si vijon:

“(2) Raportin me rezultatet nga vetevaluimi, shkolla e dërgon në Qendrën Shtetërore të Provimeve.”

Neni 20

Në nenin 172 paragafi (1), alineja 20 numri “(3)” zëvendësohet me numrin “(6)”.

Neni 21

Neni 189 shlyhet.

Neni 22

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj, ministri do t'i miratojë në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 23

Dispozitat e këtij ligji që kanë të bëjnë me kontrollimin ekstern të përparimit dhe arritjes së suksesit të nxënësve në arsimin fillor, do të zbatohen nga viti shkollor 2010/2011.

Neni 24

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

580.

Врз основа на член 9 од Законот за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.03.2010 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА ИЗМЕNUВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИО ПЛАН НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА

1. Се дава согласност на Финансискиот план за изменување на Финансиски план на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за 2010 година, број 02-3170/3-2 од 24.02.2010 година, на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 51-92/ 2
2 март 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

581.

Врз основа на член 17 став 1 алинеја 2 од Законот за хидрометеоролошка дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во согласност со министерот за здравство, министерот за транспорт и врски и министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА ПОСТАПКИТЕ И НАЧИНОТ НА НАБЛЮДУВАЊА И МЕРЕЊА НА КВАЛИТАТИВНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ВОДИТЕ ВО МРЕЖАТА НА ХИДРОЛОШКИТЕ СТАНИЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат постапките и начинот на набљудувања и мерења на квалитативните карактеристики на водите во мрежата на хидролошките станици.

Член 2

Постапките и начинот на набљудувања и мерење на квалитативните карактеристики на водите во мрежата на хидролошките станици опфаќаат:

1. Набљудувања и мерења на површинските води;
2. Набљудувања и мерења на подземните води од првиот водоносен слој;
3. Набљудувања и мерења на квалитетот на површинските води; и
4. Набљудувања и мерења на квалитетот на подземните води од првиот водоносен слој.

Член 3

На станиците од член 2 точка 1 од овој правилник се набљудуваат и мерат следните елементи:

1. Водостој;
2. Протек на вода;
3. Сuspendиран нанос;
4. Падот на воденото огледало;
5. Температурата на вода; и
6. Карактеристики на мразот и покриеност на водената површина.

Член 4

Водостоите од член 3 точка 1 од овој правилник се набљудуваат по унверзално сметање на времето – Universal Time Counting (во понатамошниот текст: UTC), или во 06 и 18 часот UTC, со водомерна летва или континуирано со лимнограф.

Член 5

Протекот на водата од член 3 точка 2 од овој правилник се мери по целата амплитуда на промената на водостојот /во растењето и во опаѓањето/ во текот на годината.

Мерењата треба да бидат рамномерно распоредени по годишни сезони.

Бројот на мерењата во текот на календарската година зависи од променливоста на речното корито и не треба да биде помал од 12.

Член 6

Мострата на вода за суспендиран нанос од член 3 точка 3 од овој правилник се зема во 06 часот UTC или за време на траењето на поплавниот бран, во 06 и 18 часот UTC.

Мострата на вода треба да биде репрезентативна за определување на средна концентрација на целиот напречен пресек на реката.

Детално мерење на проносот од суспендиралиот нанос се врши истовремено со мерењето на протекот на водата, со земање на мостри од водата во сите точки каде се мери и брзината на водата.

Бројот на мерењата во текот на календарската година треба да биде доволен да се определи со сигурност коефициентот на редукцијата и не треба да биде помал од 12.

Член 7

Падот на воденото огледало, од член 3 точка 4 од овој правилник на станицата за набљудувања и мерења на површинските води, која е под влијание на успор или депресија, се определува во 06.00 часот UTC, а на другите станици се определува при секое мерење на протекот на водата.

Член 8

Температурата на водата од член 3 точка 5 од овој правилник се набљудува во 06 часот UTC, или во 06 и 18 часот UTC.

Член 9

Карактеристиките на мразот и покриеноста на водената површина од член 3 точка 6 од овој правилник се набљудуваат во зимските месеци во 06 часот UTC.

Дебелината на мразот на пловните патишта се мери секој ден, во периодот од појавата и до траењето на мразот.

Член 10

На станиците од член 2 точка 2 од овој правилник се набљудуваат:

1. водостој; и
2. температурата на водата.

Член 11

Водостојот од член 10 точка 1 од овој правилник се набљудува секој 5, 10, 15, 20, 25-ти и последниот ден во месецот.

Во крајбрежниот дел, во кој на нивото на подземните води од првиот водоносен слој влијаат површинските води, во периодот на високите води и зачестениите промени на водостојот, набљудувањата се вршат секој ден во 06.00 часот UTC.

Член 12

Температурата на водата од член 10 точка 2 од овој правилник се набљудува секој 5, 10, 15, 20, 25-ти и последниот ден во месецот.

Член 13

На станиците од член 2 точка 3 од овој правилник се набљудуваат и мерат следните групи на показатели:

1. органолептички;
2. на киселоста - алкалноста;
3. на кислородниот режим;
4. на минерализација;
5. наeutroфикацијата /вклучувајки ги и биолошки-те индикатори/;
6. на содржина на штетни и опасни материји;
7. на еколошката состојба на реките; и
8. на еколошкиот потенцијал на езерата.

При набљудувањето на показателите од став 1 на овој член, треба да се обезбедат податоци за водостојот, протекот, температурата на водата и метеоролошките услови.

Ако на локацијата на станицата од член 2 точка 3 од овој правилник не се обезбедени податоци за водостојот и протечувањето, тие треба да се обезбедат од соседната најадекватна станица.

Мострите за следење на показателите од став 1, од овој член се земаат еднаш месечно.

Член 14

За да се изврши класификација на еколошката состојба на реките потребно е да се следат показателите од член 13 став1 точка 7 од овој правилник и тоа:

1. Биолошки елементи
 - Состав и изобилство на водната флора;
 - Состав и изобилство на бентосната безрбетна фауна; и
 - Состав, изобилство и старосна структура на рибната фауна.
2. Хидроморфолошки елементи што се јавуваат како поддршка на биолошките елементи:

Хидролошки режим:

- Количеството и динамиката на протокот на водата,
- Спој со подземните водни тела; и
- Континуитет на реката.

Морфолошки услови:

- варијација на длабочината и на широчината на реката;
- структура на супстратот на речното корито; и
- структура на крајбрежната зона.

3. Хемиски и физичко-хемиски елементи како поддршка на биолошките елементи

Општо:

- Термички услови;
- Услови на оксигенација;
- Салинитет;
- Состојба со закиселување; и
- Состојби со хранливи состојки

4. Посебни загадувачи:

- Загадување со сите приоритетни супстанции за коишто е идентификувано дека се испуштаат во водното тело, и

- Загадување со други супстанции за кои е идентификувано дека се испуштаат во водното тело.

Член 15

За да се изврши класификација на еколошкиот потенцијал на езерата потребно е да се следат показателите од член 13 став 1 точка 8 од овој правилник и тоа:

1. Биолошки елементи:

- Состав, изобилство и биомаса на фитопланктонот;
- Состав и изобилство на друга водна флора;
- Состав и изобилство на бентосна безрбетна фауна;

и

- Состав, изобилство и старосна структура на рибната фауна.

2. Хидроморфолошки елементи како поддршка на биолошките елементи

Хидролошки режим:

- Количеството и динамиката на протокот на водата;

- Време на задржување; и
- Спој со подземното водно тело

Морфолошки услови:

- Варијација во длабочината на езерото;
- Количество и структура на супстратот на езерското дно; и

- Структура на езерскиот брег.

3. Хемиски и физичко-хемиски елементи како поддршка на биолошките елементи:

Општи:

- Прозирност;
- Термички услови;
- Услови на оксигенација;
- Салинитет;
- Состојба со закиселување; и
- Состојби со хранливи состојки

4. Посебни загадувачи:

- Загадување со сите приоритетни супстанции за коишто е докажано дека се испуштаат во водното тело; и

- Загадување со други супстанции за коишто е докажано дека се испуштаат во големи количества во водното тело.

Член 16

На станиците од член 2 точка 4 од овој правилник се набљудуваат и мерат одредени групи на показатели на квалитативните карактеристики:

1. содржина на кислород;
2. pH вредност;
3. спроводливост;
4. нитрати;
5. нитрити;
6. амониум,
7. киселоста – алкалноста;

8. минерализација;

- 9. органско загадување; и
- 10. штетни и опасни материји.

Мострите за следење на показателите од став 1 од овој член се земаат најмалку четири пати годишно, во периодот на карактеристичните нивоа на подземните води (минимални, средни и максимални нивоа).

Член 17

Мострите на вода, во кои се одредуваат параметрите од групите на показатели утврдени во член 13 од овој правилник, се земаат согласно следните стандарди:

1. Земање мостри-упатство за планирање на програма за земање на мостри ИСО 5667-1 :1980

2. Земање мостри--упатство за техники на земање на мостри ИСО 5667-2 :1991

3. Земање мостри-упатство за конзервирање и ракување на мостри ИСО 5667-3 :1994

4. Земање мостри-упатство за земање на мостри од реки и потоци ИСО 5667-6 :1990

5. Земање мостри-упатство за земање на мостри од површински води ИСО 5667-11 :1993

6. Земање мостри-упатство за контрола на квалитетот во земање и ракување на мостри на еколошка вода ИСО/ДИС 5667-14: 1996

Член 18

Мострите на биолошкиот материјал се земаат согласно следните стандарди:

| | | |
|---|--|--------------------|
| 1 | Користење на земачи на проби за бентички макроинвертебрати на камени супстрати во плитки слатки води | ИСО 8265 :1988 |
| 2 | Земање на примероци на макроинвертебрати во длабоки води | ИСО 9391 :1993 |
| 3 | Земање на проби | ИСО 5667 – 2 :1994 |
| 4 | Земање и чување на пробите | ИСО 5667 – 3 :1994 |

Член 19

Методите и стандардите со кои се одредуваат параметрите, од групите на показатели утврдени во член 13 и член 16 од овој правилник, се дадени во табелата:

| Ред. бр | Назив на параметрот | Методи и стандарди по кои се одредува параметрот |
|--|--------------------------|--|
| ОРГАНОЛЕПТИЧКИ И ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ | | |
| 1 | Видливи отпадни материји | Визуелно |
| 2 | Забележлива боја | ISO 7887:1994 AWWA-2120 (B) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр.2-2 EPA Metoda 110.2 и 110.3. |
| 3 | Забележлива миризба | EPA Metoda 140.1. AWWA-2150 (A-B) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр.2-12 |
| 4 | Матност NTU | ISO 7027:1990 AWWA-2130 (B) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр.2-9 EPA Metoda 180.1 |
| 5 | Матност SiO ₂ | Аналогија на Стандардни методи за вода 20 издание 4500- SiO ₂ B |
| 6 | Температура | 13.060.01 JUS H. Z1. 106:1970 EPA 170.1 AWWA Method 2550 B [1998], Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание |

| | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---|
| | | стр.2-61 |
| 7 | pH-вредност | ISO 10523:1994 EPA Metoda 150.1 AWWA-4500 (B) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр.4-87 13.060.30 JUS H.Z1. 111:1987 |
| 8 | Електропроводливост | ISO 7888:1985 AWWA-2510 (B) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр.2-46 EPA Metoda 120.1 |
| АЛКАЛИТЕТ | | |
| 9 | Алкалност | ИСО 9963-1:1994 ИСО 9963-2:1994 13.060.30 JUS H. Z1. 124:1974 AWWA 2320 (A-B) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр.2-27. ЕПА метода 310.1 |
| 10 | Киселост | ЕПА метода 305.1. |
| КИСЛОРОДНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | |
| 11 | Растворен кислород | ЈУС ИСО 5813:1994. ЈУС ИСО 5814:1994. ЕПА метода 360.2 AWWA 4500-O B, Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр.4-129 AWWA 4500-O G, Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр.р 4-134, ИСО 5813 (1983) |
| 12 | БПК ₅ | ЕПА метода 450.1 ИСО 5815:1989 ЈУС ИСО 5815:1994 AWWA-5210 A-C Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр. str. 5-3 |
| 13 | ХПК-бихроматно | ИСО 6060:1989 AWWA-5220 (A-B) (C –D) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр.5-15, ЕПА Метода 410.2 |
| 14 | ХПК-пермаганатно | ИСО 8467:1993 AWWA-4500-KMnO ₄ В Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр.4-154 |
| ПОКАЗАТЕЛИ НА МИНЕРАЛИЗАЦИЈА | | |
| 15 | Суспендирани материји | ИСО11923:1997 AWWA-2540 (D) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр.2-57. ЕПА метода 160.2 |
| 16 | Вкупни растворени материји | ЕПА метода 160.1 AWWA-2540 C, Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр.2-56 |
| ТВРДИНА | | |
| 17 | Вкупна тврдина | ИСО 6059:1984. AWWA-2340 (A-C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр.2-36, EPA Metoda 130.2 |
| 18 | Карбонатна тврдина | ИСО 6059, 2340C Стандардни методи за испитување на вода и |

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------|---|
| | | отпадна вода 20 ^{то} издание стр.2.36, 130.2 EPA-NERL |
| АНИОНИ И ДРУГИ ШТЕТНИ МАТЕРИИ | | |
| 19 | Амониум | ИСО 5664:1984 ИСО 7150-1:1984 ИСО 7150-2:1992 ИСО 6778:1992 AWWA 4500 –NH ₃ (A-F) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр.4-103, AWWA-4500- NH ₃ (C). Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр.4-105, Spectroquant 14752, содветна на EPA 350.1, APHA 4500-NH ₃ D, и ИСО 7150/1 |
| 20 | Фосфати и вкупен фосфат | ИСО 6878-1:1986 AWWA 4500-P (A-B, D-E) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр. 4-139-146, ЕПА метода 365. 1+2+3+4 Spectroquant 14848 содветна на EPA 365.2+3, US Стандардни методи за вода 4500-P E, ИСО 6878/1 и EN 1189 |
| 21 | Нитрати | ИСО 7890-3:1988 ИСО 7890-1:1986 ИСО 7890-2:1986 ИСО 13395:1996 AWWA 4500-NO ₃ (A-F) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр.4-114, ЕПА метода 352.1 Aquanal (Формирање на азот со цревено-виолетова боја со N(naphthyl) ethylene diammonium dichloride |
| 22 | Нитрити | ИСО 6777:1984. AWWA 4500-NO ₂ (A-B) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр.4-112, ИСО 13395:1996 ЕПА метода 354. 1 |
| 23 | Вкупен азот по Kjeldahl | ИСО 5663:1984 AWWA 4500-Norg (A-C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр.4-123 ЕПА метода 351.4. ЕПА метода АН 300 |
| 24 | Сулфати | ИСО 9280:1990 AWWA 4500-SO ₄ ²⁻ (A, E) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр.4-176, ЕПА метода 375.4 Schmidt метода - Одредување на сулфати со бариум хромат, 375.2 ЕПА Metoda, 375.4 ЕПА Metoda |
| 25 | Сулфиди | ИСО 10530:1992. AWWA 4500-S ²⁻ (A-D, F, G) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр. 4-165, ЕПА метода 376.1+ 2 |
| 26 | Флуориди | ИСО 10359 :1992 |

| | | |
|---------------------|----------------------------|--|
| | | Spectroquant 14598 содветна на EPA 340.3, US Methods 4500-F E. |
| 27 | Цијаниди | ИСО 6703-1:1984 ИСО 6703-2:1984. AWWA 4500-CN- (A-F) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр. 4-35, Spectroquant 14800 содветна на EPA 335.2, ИСО 6703 и ДИН 38405 Д13+14 |
| 28 | Хлориди | ИСО 9297:1989 ИСО9280:1990 AWWA 4500-Cl (A-C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр.4-53 ИСО 7379, ЕПА метода 325.2, ES 628:2001 |
| 29 | Слободен хлор | ИСО 7393/1 : 1985 |
| 30 | Слободен јаглерод диоксид, | AWWA 4500-CO ₂ (A-D) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр. 4-26 |
| ТЕШКИ МЕТАЛИ | | |
| 31 | Натриум и калиум | ИСО 9964-1:1993 ИСО 9964-2: 1993 ИСО 9964-3: 1993 AWWA 3111(A-C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр. 3-13 AWWA 3120 Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр. 3-37 ИСО 14911:1998 ЕПА метода 258.1 ЕПА метода 273.1 ЕПА метода 273.2 |
| 32 | Калциум и Магнезиум | ИСО 6058:1984 ИСО 6059:1984 ИСО 7980:1986 AWWA 3500-Са (A-B) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр. 3-64 AWWA 3111(A-C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр. 3-13 AWWA 3120 Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр. 3-37 ЕПА метода 213.1 ЕПА метода 242.1 |
| 33 | Вкупен хром | ИСО 9174: 1990 AWWA 3111(A-C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр. 3-13 AWWA 3113(A-C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр. 3-26 AWWA 3120 Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр. 3-37 ЕПА метода 218.1 ЕПА метода 218.2 |
| 34 | Хром (VI) | ИСО 11083:1994 AWWA 3500 –Cr (B) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр. 43-66, ЕПА метода 218.5 |
| 35 | Манган | ИСО 6333:1986 |

| | | |
|----|---------|---|
| | | AWWA 3111(A-C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр. 3-13, AWWA 3113(A-C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр. 3-26, AWWA 3120 Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр. 3-37, ЕПА метода 243.1 ЕПА метода 243.2 |
| 36 | Железо | ИСО 6332:1988, AWWA 3111(A-C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр. 3-13 AWWA 3113(A-B) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр. 3-26 AWWA 3120 Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр. 3-37 ЕПА метода 236.1 ЕПА метода 236.2 EN ISO 11885 |
| 37 | Олово | ИСО 8288:1986. AWWA 3111(A-C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр. 3-13 AWWA 3113(A-C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр. 3-26 AWWA 3120 Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр. 3-37 ЕПА метода 239.1 ЕПА метода 239.2 EN ISO 11885 |
| 38 | Никел | ИСО 8288:1986 AWWA 3111(A-C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр.3-13, AWWA 3113(A-C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр.3-26, AWWA 3120 Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр.3-37 ЕПА метода 249.1 ЕПА метода 249.2 EN ISO 11885 |
| 39 | Кобалт | ИСО 8288 : 1986 AWWA 3500-Со Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр.3-70 |
| 40 | Кадмиум | ИСО 5961:1994 ИСО 8288:1986 AWWA 3111(A-C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр.3-13, AWWA 3113(A-C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр.3-26, AWWA 3120 Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр.3-37, ЕПА метода 213.1 ЕПА метода 213.2 EN ISO 11885 |
| 41 | Цинк | ИСО 8288:1986. AWWA 3111(A-C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр.3-13, AWWA 3120 Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр.3-37, ЕПА метода 289.1 |

| | | |
|--|---|---|
| | | ЕПА метода 289.2 |
| 42 | Бакар | ИСО 8288:1986.. AWWA 3111(A-C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{-то} издание стр.3-13, AWWA 3113(A-C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{-то} издание стр.3-26, AWWA 3120 Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{-то} издание стр.3-37, ЕПА метода 220.1 ЕПА метода 220.2 |
| ПРИОРИТЕТНИ ОРГАНСКИ КОМПОНЕНТИ | | |
| 43 | ТОС-вкупен органски јаглерод | ИСО 8245:1987 AWWA-5310 (A-D) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{-то} издание стр.5-20, ЕПА метода 415.1+ 415.2. |
| 44 | Органохлорни пестициди | ИСО 6468:1996 ЕПА метода 8080. AWWA 6630 (A-B) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{-то} издание стр. 6-91, AWWA 6431 В, Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{-то} издание стр.6-91, |
| 45 | Полициклични ароматични јагленоводороди (PAH) | ЕПА метода 625 ЕПА метода 1625 ЕПА метода 8310 ЕПА метода 8100 AWWA 6440 (B) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{-то} издание стр.6-79, AWWA 6440 (C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{-то} издание стр.6-84, ASTM D-4657-87 ЕПА метода 650 |
| 46 | Хлорирани ароматични јагленоводороди | ИСО 6468 |
| 47 | Фталати | ЕПА метода 608 |
| 48 | Феноли | EPA Quick Turnaround Methods (QTMs) |

Член 20

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-18251/1
28 декември 2009 година
Скопје

Министер за земјоделство
шумарство и водостопанство,

Љупчо Димовски, с.р.

Бр.10-784/2
18 февруари 2010 година
Скопје
Министер за здравство,
Бујар Османи, с.р.

Бр. 02-638/2
27 јануари 2010 година
Скопје
Министер за транспорт
и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Неџати Јакупи, с.р.

**КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
582.**

Врз основа на член 149 став 1 и 2 и член 120 став 1 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 22.02.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Трајно се одзема дозволата за работа на Друштвото за управување со инвестициски фондови Сава Инвест АД Скопје дадена со решение број 07-583/16 од 09.06.2008 година поради неусогласување на работењето на друштвото со одредбите од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009).

2. Со донесувањето на ова решение на Друштвото за управување со инвестициски фондови Сава Инвест АД Скопје му престанува својството на ликвидатор во постапката за ликвидација на инвестициските фондови со кои управува.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-299/4 Комисија за хартии од вредност
22 февруари 2010 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

**ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА
МАКЕДОНИЈА**

583.

Врз основа на член 56 став 1 точка 14, а во врска со член 54 став 1, точка 8, член 63а, 63б и 63в од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009 и 67/2009“), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 16.02.2010 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2008, 19/2008, 22/2008, 37/2008, 60/2008, 83/2008, 100/2008, 132/2008, 67/2009, 95/2009, 104/2009, 141/2009 и 8/2010), во членот 2, во табелата се вршат следните измени и дополнувања:

Каде ATC кодот A02BC03 - Lansoprazole капсули 30mg се додава следното заштитено име:

| | | | | | |
|--|--|-------|----------|----|--------|
| | | SABAX | HEMOFARM | 14 | 166.95 |
|--|--|-------|----------|----|--------|

Каде ATC кодот A10BA02 - Metformin филм обложени таблети 500mg се додава следното заштитено име:

| | | | | | |
|--|--|--------|---------------|----|-------|
| | | SIOFOR | BERLIN CHEMIE | 30 | 40,80 |
|--|--|--------|---------------|----|-------|

Каде ATC кодот A10BA02 - Metformin филм обложени таблети 850mg се додава следното заштитено име:

| | | | | | |
|--|--|--------|---------------|----|-------|
| | | SIOFOR | BERLIN CHEMIE | 30 | 63,00 |
|--|--|--------|---------------|----|-------|

Каде ATC кодот A10BA02 - Metformin филм обложени таблети 1000mg се додава следното заштитено име:

| | | | | | |
|--|--|--------|---------------|----|-------|
| | | SIOFOR | BERLIN CHEMIE | 30 | 93,30 |
|--|--|--------|---------------|----|-------|

Каде ATC кодот B03AB04 - Ferric III hydroxide polymaltose complex таблети за цвакање 100mg, се бришат следните заштитени имиња:

| | | | | | |
|--|--|------------|---------|----|-------|
| | | FERRUM LEK | LEK | 30 | 75,00 |
| | | FERUM | JAKA 80 | 30 | 75,00 |

Каде ATC кодот B03AB04 - Ferric III hydroxide polymaltose complex сируп 50 mg/5ml, се бришат следните заштитени имиња:

| | | | | | |
|--|--|------------|---------|---|-------|
| | | FERRUM LEK | LEK | 1 | 60,00 |
| | | FERUM | JAKA 80 | 1 | 60,00 |

Каде ATC кодот C07AB07 - Bisoprolol таблети 5mg се додава следното заштитено име:

| | | | | | |
|--|--|---------|--------|----|-------|
| | | BISOBEL | BELUPO | 30 | 93,30 |
|--|--|---------|--------|----|-------|

Каде ATC кодот C09CA01 - Losartan филм обложени таблети 50mg се додава следното заштитено име:

| | | | | | |
|--|--|---------|----------|----|--------|
| | | ERYNORM | HEMOFARM | 28 | 126,28 |
|--|--|---------|----------|----|--------|

Каде ATC кодот C09CA01 - Losartan филм обложени таблети 100mg се додава следното заштитено име:

| | | | | | |
|--|--|---------|----------|----|--------|
| | | ERYNORM | HEMOFARM | 28 | 357,00 |
|--|--|---------|----------|----|--------|

ATC кодот G03GA01 се брише.

Каде ATC кодот G04CA02 - Tamsulosin капсули 400mcg се додава следното заштитено име:

| | | | | | |
|--|--|--------|----------|----|--------|
| | | TAMLOS | ALKALOID | 30 | 439,80 |
|--|--|--------|----------|----|--------|

Каде ATC кодот J01CE10 - Benzathine phenoxyethylpenicillin филм обложени таблети 1 MIU, се брише следното заштитено име:

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|--------------------------|----|--------|
| | | | PEN-V "GENERICON" | GENERICON PHARMA GMBH | 30 | 233,54 |
|--|--|--|----------------------|--------------------------|----|--------|

Каде ATC кодот J01CE10 - Benzathine phenoxymethylpenicillin филм обложени таблети 1.5 MIU, се брише следното заштитено име:

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|--------------------------|----|--------|
| | | | PEN-V "GENERICON" | GENERICON PHARMA GMBH | 30 | 293,70 |
|--|--|--|----------------------|--------------------------|----|--------|

Каде ATC кодот J01DD08 - Cefixime суспензија 100mg/5ml се додава следното заштитено име:

| | | | | | | |
|--|--|--|--------|----------|----------|--------|
| | | | PANCEF | ALKALOID | 1 (60ml) | 755,37 |
|--|--|--|--------|----------|----------|--------|

Каде ATC кодот J05AB01 - Aciclovir таблети 200mg се додава следното заштитено име:

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|----------|----|--------|
| | | | ACIKLOVIR ALKALOID | ALKALOID | 30 | 110,26 |
|--|--|--|-----------------------|----------|----|--------|

ATC кодот J06BB01 се брише.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-2136/5
16 февруари 2010 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

584.

Врз основа на член 54 став 1 точка 7 и 8 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009 и 67/2009), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на ден 16.02.2010 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕNUВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА СЕРВИСНИ УСЛУГИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ВО БОЛНИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на сервисни услуги кои се користат во болничката здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 164/2008 и 22/2009), насловот на одлуката се менува и гласи: „Одлука за утврдување на референтни цени во специјалистичко - консултативната здравствена заштита“.

Членот 1 се менува и гласи:

„Со оваа одлука се утврдуваат референтни цени, за услугите во специјалистичко - консултативната здравствена заштита, кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

Според референтните цени утврдени во оваа одлука ќе се пресметуваат и сервисните услуги вклучени во здравствените услуги што се користат во болничката здравствена заштита, кои меѓусебно ќе ги надоместуваат здравствените установи, а паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-2136/10
16 февруари 2010 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

585.

Врз основа на член 56 а во врска со член 54 став 1 точка 8 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009 и 67/2009) и член 27 од Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала („Службен весник на Република Македонија“ број 111/2000, 4/2001, 56/2001, 71/2001, 41/2003, 47/2003, 73/2005, 3/2006, 137/2006, 62/2007, 86/2007, 132/2007, 56/2008, 132/2008, 88/2009 и 16/2010), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на ден 16.02.2010 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕNUВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА СИСТЕМИ ЗА ИЛЕОСТОМИ, КОЛОСТОМИ И УРОСТОМИ, ПЛОЧКИ И ПАСТА, ШТО ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени за системи за илеостоми, колостоми и уростоми, плочки и паста, што паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 61/2006, 41/2007, 132/2007 и 37/2008), во член 2, во табелата, редниот број 4 - „Кеси за дводелен систем за колостома без филтер“ се брише.

Редните броеви 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стануваат редни броеви 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

По новиот реден број 9, се додава следната табела:

| | | |
|----|---|--------|
| 10 | Едноделен педијатриски систем за илеостома - самолеплива кеса | 115,00 |
| 11 | Едноделен систем за уростома - самолеплива кеса | 141,50 |

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-2136/12
16 февруари 2010 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трковска, с.р.

586.

Врз основа на член 9 став 2, член 17 став 1, член 24 став 1, член 25 став 6, член 27 став 2, член 28 став 5 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009 и 67/2009), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 16.02.2010 година, донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА КОИ ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА МОЖЕ ДА ГИ ДОБИЕ ЗА ИЗДАДЕНИ ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ
ОД ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ НА ТОВАР
НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ**

Член 1

Со овој правилник се утврдува постапката за определување на месечниот износ на средствата кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на средствата на Фондот.

Член 2

За обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт Фондот определува месечен износ на средства по референтна цена со вклучено ДДВ кои здравствената установа-аптека по работна единица (во понатамошен текст аптека) може да ги добие за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на средствата на Фондот (во понатамошен текст квоти).

Критериуми за определување на буџет на Фондот наменет за утврдување на квоти

Член 3

Износот на планираните годишни буџетски средства на Фондот за лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на товар на средствата на Фондот, се намалува за планираниот надоместок за услугата за издавање на лекови на аптеките, пресметан врз основа на податоци за последните 4 квартали и претставува планиран годишен буџет за обезбедување на лекови.

Врз основа на планираниот годишен буџет на Фондот од став 1 на овој член за обезбедување на лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на товар на средствата на Фондот, се врши утврдување на финансиски средства за таа намена по подрачни служби според следните критериуми:

- податоци за вкупниот број на население на територијата на одредена подрачна служба и

- број на осигурени лица кои користат лекови на територија на одредена подрачна служба.

Член 4

Од планираните буџетски годишни средства на Фондот за обезбедување на лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на средствата на Фондот, се врши распределба по подрачни служби и тоа:

1. 50% од планираните буџетски средства се делат со вкупниот број на жители во Република Македонија. Добиената вредност се множи со вкупниот број на жители во подрачната служба

2. 50% од планираните буџетски средства се делат со бројот на осигурени лица во Република Македонија. Добиената вредност се множи со вкупниот број на осигурени лица во подрачната служба.

Збирот на добиените вредности од точките 1 и 2 од овој член ги претставува вкупно утврдените финансиски средства за обезбедување на лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на товар на средствата на Фондот на подрачната служба.

Како изворни податоци за став 1 точка 1 на овој член се користени податоците од последниот извештај за попис на население во РМ од Државен завод за статистика на Македонија.

Како изворни податоци за став 1 точка 2 на овој член се користени податоци од евидентицата на Фондот во последните 6 месеци.

Определување на квоти по здравствени установи-аптеки

Член 5

Основни критериуми при определување на квоти по здравствени установи-аптеки кои имаат договор со Фондот се:

1. За фармацевтски тим во аптеката составен од фармацевт со лиценца за работа и фармацевтски техничар со уверение за положен стручен испит или двајца дипломирани фармацевти со лиценца за работа – 3 бода,

2. За секој дополнителен дипломиран фармацевт со лиценца за работа во аптека - 2 бода

3. За секој дополнителен фармацевтски техничар со уверение за положен стручен испит во аптека - 1 бод

4. Да негува добри деловни односи со Фондот (да не е изречена договорна казна или раскинат договор во претходната година) - 1 бод.

5. Број на рецепти за издадени лекови на товар на средствата на Фондот во последните 6 месеци.

Член 6

Определените финансиски средства за обезбедување на лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на средствата на Фондот на подрачната служба се распределува по аптеки и тоа:

1. 50% од утврдениот буџет за подрачна служба се дели на вкупниот број на бодови од член 5 точка 1, 2, 3 и 4 на сите аптеки во подрачната служба при што се определува вредноста на бодот на аптеките.

Бројот на бодовите на секоја аптека се множи со утврдената вредност на бодот.

Вредноста на бодот е различна за секоја подрачна служба.

2. 50% од утврдениот буџет на подрачната служба се дели на вкупниот број на рецепти за издадени лекови на аптеките од член 5 точка 5 и се определува вредноста на еден рецепт по подрачна служба. Бројот на рецептите во аптеките се множи со добиената вредноста на еден рецепт.

Збирот на вредностите од точките 1 и 2 од став 1 на овој член претставува годишна квота на аптеката, која се делат на 12 еднакви месечни квоти.

Износите на определените квоти на аптеките се заокружуваат во илјади денари.

Член 7

За аптеки кои првпат склучуваат договор со Фондот за точка 2 од став 1 на член 6 овој Правилник , висината на квотата се пресметува со користење на просек од бројот на фактурираните рецепти по аптека во соодветната подрачна служба.

Член 8

При намалување на бројот на фармацевтскиот капар врз основа на кој е утврдена висината на квотата, се врши повторна пресметка на истата согласно новата кадровска застапеност во аптеката, при што квотите на другите аптеки од иста подрачна служба не се менуваат.

Член 9

Месечниот износот на средствата кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на средствата на Фондот е ограничен на:

1. Максимална квота на здравствена установа-аптека за работна единица е во висина на 4 просечни квоти на ниви на РМ во последните 6 месеци за кои Фондот има податоци и

2. Минимална квота на здравствена установа-аптека за работна единица е во висина на една третина од просечната квота на ниво РМ во последните 6 месеци за кои Фондот има податоци.

Критериуми за ревидирање на утврдените квоти на здравствените установи-аптеки

Член 10

Во текот на годината, Фондот врз основа на направена анализа на реализираните износи на квоти на здравствените установи-аптеки, врши промена на утврдениот месечен износ на средства кои здравствената установа може ги добие за издадени лекови на рецепт во наредниот период и тоа:

- за аптеки кои имаат реализација на квота под 40%, квотата им се намалува за 50%;
- за аптеки кои имаат реализација на квота од 40 до 50% квотата им се намалува за 40%;
- за аптеки кои имаат реализација на квота од 50 до 60% квотата им се намалува за 30%;
- за аптеки кои имаат реализација на квота од 60 до 70% квотата им се намалува за 20%;
- за аптеки кои имаат реализација на квота од 70 до 80% квотата им се намалува за 10%;
- за аптеки кои имаат реализација на квота од 80 до 90% квотата не се менува;
- за аптеки кои имаат реализација на квота над 90% квотата им се зголемува за 15%.

Ревидирањето на квотите на здравствените установи-аптеки се врши најмалку еднаш годишно врз основа на податоци со кои располага Фондот за последните шест месеци.

Член 11

Пресметаниот месечниот износ на средствата кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на средствата на Фондот, како и промената на истата во текот на годината, се донесува со одлука на Управниот одбор на Фондот.

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-2136/4
16 февруари 2010 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Триковска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

587.

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/2008 и 92/09), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна плата по работник за месец февруари 2010 година не може да изнесува помалку од утврдената на ниво на оддел и тоа:

| Оддел. | Назив на одделот | Износ |
|--------|---|--------|
| 01. | Земјоделство, лов и соодветни услужни дејности | 9.537 |
| 02. | Шумарство, искористување на шуми и соодветни услужни дејности | 13.921 |
| 05. | Улов на риба, одгледување на риби и услужни активности во рибарството | 8.024 |

| | | | | | |
|-----|---|--------|-----|---|--------|
| 10. | Вадење на камен, јаглен и лигнит, вадење на тресет | 10.956 | 40. | Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода | 26.246 |
| 13. | Вадење на руди на метал | 16.099 | 41. | Собирање, пречистување и дистрибуција на вода | 14.157 |
| 14. | Вадење на други руди и камен | 14.319 | 45. | Градежништво | 10.755 |
| 15. | Производство на прехранбени производи и пијалоци | 13.557 | 50. | Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива | 20.328 |
| 16. | Производство на тутунски производи и ферментација на тутун | 12.264 | 51. | Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли | 17.287 |
| 17. | Производство на текстилни ткаенини | 6.909 | 52. | Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата | 9.524 |
| 18. | Производство на облека; доработка и бојење на крзно | 7.119 | 55. | Хотели и ресторани | 11.641 |
| 19. | Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки | 6.942 | 60. | Копнен сообраќај, цевоводен транспорт | 14.456 |
| 20. | Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал | 6.904 | 62. | Воздушен сообраќај | 28.279 |
| 21. | Производство на целулоза, хартија и производи од хартија | 13.203 | 63. | Придружни и помошни активности во сообраќајот; активности на патничките агенции | 21.914 |
| 22. | Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми | 14.395 | 64. | Поштенски активности и телекомуникации | 31.277 |
| 23. | Производство на кокс, деривати на нафта и нуклеарно гориво | 24.144 | 65. | Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови | 27.088 |
| 24. | Производство на хемикалии и хемиски производи | 34.479 | 66. | Осигурување и реосигурување, пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита | 30.782 |
| 25. | Производство на производи од гума и производи од пластични маси | 8.353 | 67. | Помошни активности во финансиското посредување | 30.381 |
| 26. | Производство на производи од други неметални минерали | 15.365 | 70. | Активности во врска со недвижен имот | 20.655 |
| 27. | Производство на основни метали | 14.410 | 71. | Изнајмување на машини и опрема без ракуваč и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата | 13.082 |
| 28. | Производство на метални производи во металопреработувачката фа-за, освен машини и уреди | 8.627 | 72. | Компјутерски и сродни активности | 29.452 |
| 29. | Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место | 11.530 | 73. | Истражување и развој | 19.211 |
| 30. | Производство на канцелариски машини и компјутери | 20.633 | 74. | Други деловни активности | 13.584 |
| 31. | Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место | 11.722 | 75. | Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита | 18.212 |
| 32. | Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати | 10.918 | 80. | Образование | 15.201 |
| 33. | Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници | 19.865 | 85. | Здравство и социјална работа | 16.433 |
| 34. | Производство на моторни возила, приколки и полуприколки | 10.732 | 90. | Отстранување на отпадни води и губре, санитарни и слични активности | 13.500 |
| 35. | Производство на други сообраќајни средства | 17.633 | 91. | Дејност на организации врз база на зачленување | 21.063 |
| 36. | Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место | 7.710 | 92. | Рекреативни, спортски, културни и забавни активности | 13.651 |
| 37. | Рециклира | 8.605 | 93. | Други услужни дејности | 8.773 |

Месечно даночко ослободување 7.035.

Министер,
Цељање Бајрами, с.р.

ИЗДАНИЈА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

| <i>Р.бр</i> | <i>Изданија</i> | <i>Цена</i> <i>денари</i> |
|-------------|---|------------------------------|
| 1 | МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ ВО ПОЛИТИКАТА НА ГЕРМАНИЈА НА БАЛКАНОТ (1919-1933) Погледите на Германија за македонското прашање и изгледите за негово решавање како најголем проблем на Балканот во двесеттите години од XX век м-р Митко Јованов | 500,00 |
| 2 | СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕГУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА - студентски проект - | 800,00 |
| 3 | МЕГУНАРДНИ ЧОВЕКОВИ ПРАВА - Д-р звонимира Јанкуловски | 1000,00 |
| 4 | КРИВИЧЕН ЗАКОНИК Акад. Владо Камбовски | 800,00 |
| 5 | КРИМИНАЛИСТИЧКА ТЕХНИКА -проф.д-р Бранислав Симонович -проф. д-р Методиј Ангелески -доц.д-р Душко Стојановски | 1000,00 |
| 6 | ЗАКОН ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА (редакциски пречистен текст), 2008 | 450,00 |
| 7 | ЗАКОН ЗА ПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА (издание 2008) | 350,00 |
| 8 | ЗАКОН ЗА ВОНПАРИЧНАТА ПОСТАПКА, 2008 | 200,00 |
| 9 | ЛЕКСИКОН НА ПОИМИ ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ, 2009 | 400,00 |
| 10 | ЗАКОН ЗА ИЗВРШУВАЊЕ (редакциски пречистен текст), 2008 | 300,00 |
| 11 | ЗАКОН ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ (издание 2008) | 200,00 |
| 12 | ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ (редакциски пречистен текст), 2008 | 300,00 |
| 13 | ЗАКОН ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИ ДОГОВОРИ ЗА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ (со подзаконски акти) (редакциска збирка), 2007 | 200,00 |
| 14 | ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА (редакциска збирка), 2007 | 400,00 |
| 15 | ЗАКОН ЗА НОТАРИЈАТОТ (издание 2007) | 250,00 |
| 16 | ЗАКОН ЗА БАНКИТЕ (издание 2007) | 300,00 |
| 17 | ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД БУЧАВА ВО ЖИВОТНА СРЕДИНА (издание 2007) | 100,00 |
| 18 | ЗАКОН ЗА ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО (издание 2007) | 50,00 |
| 19 | ЗАКОН ЗА УПРАВНИТЕ СПОРОВИ (издание 2007) | 80,00 |
| 20 | ЗАКОН ЗА СОПСТВЕНОСТ И ДРУГИ СТВАРНИ ПРАВА (издание 2007) | 150,00 |
| 21 | ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО (редакциска збирка), 2007 | 500,00 |
| 22 | ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЈАВНО ЗДРАВСТВО ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВО ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА И БЛАГОСОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ (редакциска збирка), 2007 | 400,00 |

| <i>Р.бр</i> | <i>Изданија</i> | <i>Цена</i> <i>денари</i> |
|-------------|--|------------------------------|
| 23 | ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (редакциска збирка), 2007 | 150,00 |
| 24 | ЗАКОН ЗА МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ (издание 2007) | 120,00 |
| 25 | ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ Станка Трајкова и Олгица Костова (со коментар и прилоги), 2006 | 700,00 |
| 26 | ИЗБОРЕН ЗАКОНИК (редакциски пречистен текст), 2008 | 200,00 |
| 27 | ЗАКОН ЗА СТЕЧАЈ д-р Кирил Чавдар (са објаснување, судска практика и Предметен регистар), 2006 | 600,00 |
| 28 а) | ЗБИРКИ НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА, 2004. I книга – (Законите за: локалната самоуправа; територијална организација на локалната самоуправа; за градот Скопје; финансирање на единиците на локалната самоуправа и Законот за локалните избори – редакциски пречистен текст) | 280,00 |
| 6) | II книга – (Законите за: комуналните такси; даночите на имот; угостителска дејност; туристичка дејност и Законот за вршење на занаетчиска дејност) | 210,00 |
| в) | III книга – (Законите за: основното образование; средното образование; заштита на децата и Законот за социјалната заштита – редакциски пречистени текстови) | 245,00 |
| г) | IV книга – (Закон за управување со отпадот; Закон за заштита на природата; Закон за квалитетот на амбиентниот воздух) | 245,00 |
| д) | КОМПЛЕТ ОД ЧЕТИРИТЕ КНИГИ - ЗБИРКИ НА ЗАКОНИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА, 2004 | 840,00 |
| 29 | ЗБИРКА НА МЕГУНАРДНИ КОНВЕНЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КРИВИЧНОТО ПРАВО, 2000 | 80,00 |
| 30 | ЗАКОН ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА д-р Стефан Георгиевски, 2000 (со коментар, објаснувања и обрасци) | 160,00 |
| 31 | ЗАКОН ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ, 2008 | 200,00 |
| 32 | ЗАКОН ЗА ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ, 2008 | 150,00 |
| 33 | ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА, 2008 | 120,00 |
| 34 | ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИ И ДРУГИ ВИДОВИ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО, 2008 | 150,00 |
| 35 | ЗАКОН ЗА ДОГОВОРЕН ЗАЛОГ, 2008 | 150,00 |
| 36 | ЗАКОН ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, 2008 | 200,00 |
| 37 | ЗАКОН ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА, 2008 | 100,00 |
| 38 | ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ, 2008 | 300,00 |
| 39 | ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА СУДОВИТЕ (Законите за: судовите; судскиот буџет; Судскиот совет; платите на судите; судска служба), 2008 | 400,00 |
| 40 | ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА, 2009 | 200,00 |
| 41 | ЗАКОН ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ, 2009 | 150,00 |
| 42 | ЗАКОН ЗА АЗИЛ И ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА, 2009 | 150,00 |
| 43 | ЗАКОН ЗА СЕМЕЈСТВОТО, 2009 | 250,00 |
| 44 | ЗАКОН ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, 2009 | 200,00 |

ПОРАЧКА БР. 33

Со ова неотповидливо ги порачуваме изданијата под реден број _____ во _____ примероци; р.бр._____ во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефонски број + 389-2-551-24-01.

Порачател: _____
Место: _____, ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Во _____, _____ 2009 година. (М.П.)

Потпис на порачателот _____



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
 бул. "Партизански одреди" бр. 29. Пощтенски фах 51.
 Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
 Телефон: +389-2-55 12 400.
 Телефакс: +389-2-55 12 401.
 Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
 Рок за рекламирање 15 дена.
 Жиро-сметка: 300000000188798.
 Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

